



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 31 декември 1959
Скопје
Број 44

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 100 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

214.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1960 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Општествениот план на Народна Република Македонија за 1960 година, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1959 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 29 декември 1959 година.

У. бр. 20
29 декември 1959 година
Скопје

Претседател,
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1960 ГОДИНА

ДЕЛ ПРВИ

Глава I

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 1960 ГОДИНА

Врз база на основните економско-политички цели поставени со Општествениот план за стопанскиот развој на ФНРЈ и Народна Република Македонија во периодот 1957—1961 година, како и остварениот стопански развој во текот на 1957, 1958 и 1959 година, што особено се огледа во:

создадената материјална основа за натамошно зголемување на производството;

брзиот пораст на земјоделското и индустриското производство и зголемената стопанска активност во другите дејности;

зголемените инвестициони вложувања во стопанството и општествениот стандард;

високиот пораст на личната потрошувачка во изминатиот период; и

појдувајќи од постојаното усовршување на стопанскиот систем и методите за организацијата и функционирањето на стопанството, Општествениот

план за 1960 година ги поставува следните основни задачи:

1. Да се оствари побрз пораст на производството особено во индустријата и земјоделството, со цел да се обезбеди остварувањето на насоките и задачите на Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија во периодот од 1957 до 1961 година.

2. Да се оствари натамошен пораст на продуктивноста на трудот во сите стопански области. За таа цел да се зголеми користењето на капацитетите, да се засилат напорите за овладување со технолошките процеси, да се подобри организацијата и методите на работа во стопанските организации и да се вседат и прошират постимулативни форми во системот на наградувањето.

3. Да се направат поголеми усилби за намалување на трошоците на производството и да се подобри економичноста на работењето во стопанските организации.

4. Во инвестиционата изградба треба да се засилат вложувањата во започнатите објекти, да се зголеми обемот на вложувањата од гарантираните средства, да се продолжи со реконструкциите и изградбата на нови објекти.

Треба да се преземат потребните мерки да се обезбеди извршувањето на предвидените инвестиции, особено гарантираните, со цел да се остварат насоките набележени со Општествениот план за стопанскиот развој на НР Македонија за 1957—1961 година.

5. Во согласност со зголемувањето на продуктивноста на трудот и производството да се оствари пораст на реалната лична потрошувачка на работниците и службениците.

Напоредно со тоа да се преземат мерки за подобро снабдување на населението со земјоделски и други прехранбени производи.

6. Да се зголемат вложувањата во школството и објектите за здравствена заштита на населението и да се подобри материјалната опременост за функционирањето на тие служби.

7. За поефикасно и порационално ползување на инвестиционите средства на стопанските организации потребно е да се поттикнува здружувањето и вложувањето на низните средства во согласност со целите поставени со Сојузниот и овој Општествен план.

8. Да се продолжи и понатаму со вложувањата за побрз развој на стопански заостанатите подрачја.

ДЕЛ ВТОРИ

НАСОКИ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО
ВО 1960 ГОДИНА

Глава II

ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЕН ДОХОД

1. Врз база на достигнатиот ниво на производство во 1959 година, постојните материјални и општествени услови, како и набележените основни задачи за натамошниот развој на стопанството се предвидува во 1960 година да се оствари следниот пораст на општествениот бруто производ и национален доход:

	во милиони динари по тековни цени				
	1958 ¹⁾	1959 ¹⁾	1960	1959 1958	1960 1959
Општествен бруто производ	195.360	214.820	247.620	110,0	115,3
Национален доход	96.520	105.050	120.400	108,8	114,6

2. Движењето на општествениот бруто производ и националниот доход по цени од 1956 година е следното:

	по цени од 1956 година во индексни броеви					
	1959 1958	1960 1959	1960 1956	1961 1956	Просечен годишен пораст во % 1957-1960	1957 1961
Општествен бруто производ	110,5	114,5	157,3	160,1	12,0	9,9
Национ. доход	107,9	114,7	151,0	155,2	10,9	9,2

Со порастот што се предвидува за 1960 година, во периодот 1957—1960 година се постигнува просечен годишен пораст на општествениот бруто производ од 12,0% а на националниот доход од 10,9%.

Националниот доход на еден жител, при просечен годишен пораст на населението од 1,97%, во 1960 година расте за 12,5 во споредба со 1959 година.

Порастот на националниот доход по стопански области по исти цени е следниот:

	По цени од 1956 година во индексни броеви			
	1959	1960	1960	1961
Вкупно стопанството:	107,9	114,7	151,0	155,2
Индустија	109,0	119,5	143,3	166,0
Земјоделство	107,7	113,7	152,9	144,1
Шумарство	96,7	113,3	106,5	131,9
Градежништво	103,0	121,0	175,9	183,3
Сообраќај	107,5	103,1	165,6	184,7
Трговија	106,9	107,2	163,7	152,5
Угостителство	102,6	106,3	157,6	180,9
Занаетчиство	106,3	109,0	131,3	137,0

¹⁾ Во оваа и наредните табели 1958 и 1959 година претставуваат процена извршена од Заводот за стопанско планирање на НРМ.

3. По одделни стопански области се предвидува следниот пораст на општествениот бруто производ:

	во милиони динари по тековни цени				
	1958	1959	1960	1959 1958	1960 1959
Вкупно стопанство:	195.360	214.820	247.620	110,0	115,3
Индустија	73.000	78.780	93.010	107,9	118,1
Земјоделство	65.140	71.770	80.690	110,2	112,4
Шумарство	670	650	740	96,9	113,1
Градежништво	18.530	21.400	26.500	115,5	123,8
Сообраќај	10.900	21.510	14.320	114,8	114,5
Трговија	13.470	14.850	16.100	110,2	108,4
Угостителство	1.070	1.140	1.240	106,5	108,8
Занаетчиство	12.580	13.720	15.020	109,1	109,5

Предвидениот пораст на општествениот бруто производ и националниот доход го обезбедува остварувањето на набележените економско-политички задачи во овој план.

ГЛАВА III

ИНВЕСТИЦИИ

1. Во согласност со предвидената инвестициона политика за периодот од 1957 до 1961 година, во 1960 година се предвидува понатамошно зголемување на инвестиционите вложувања во сите стопански области.

Во 1960 година треба да се посвети одделно внимание за побрза изградба и довршување на објектите предвидени со Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1957 до 1961 година од средствата на гарантираните инвестиции.

Исто така треба да се зголемат инвестициите за културно-социјална дејност, а првенствено за изградба на училишен простор и капацитети за здравствени установи.

Во рамките на предвидениот пораст на инвестициите треба да се продолжи со вложувањата, со цел да се оствари побрз развој на стопански заостанатите области.

Расположивите средства на Републиката и народните одбори треба да се насочат така што ќе се обезбедат напред изнесените основни задачи на инвестиционата изградба во 1960 година.

2. Вкупните бруто инвестициони вложувања во 1960 година (во основните и обртните фондови на општествениот сектор) се предвидуваат на околу 52,5 милијарди динари. Инвестиции во основните фондови изнесуваат околу 49 милијарди динари, што претставува зголемување од околу 26% во однос на оценетите инвестиции во 1959 година.

Инвестиционите нето вложувања во основните фондови се ценат дека ќе изнесуваат околу 46,5 милијарди динари, што е повеќе за околу 28% во споредба со 1959 година.

Со вака планираните инвестиции во 1960 година (бруто вложувањата¹⁾ во основните фондови за

¹⁾ Споредувањето на инвестициите за 1957-1960 година со предвидувањата на перспективниот план наскоро се вршени по цени од 1956 година

првите 4 години изнесуваат 80% од нивниот обем предвиден за петгодишниот период 1957-1961 година.

3. Се предвидува следната структура и динамика на вкупните бруто инвестиции во основните фондови:

	Во милијарди динари по тековни цени				
	1959		1960		Индекс 1960/59
	Износ	Струк.	Износ	Струк.	
Вкупно:	39,4	100	49,5	100	125,5
Стопански инвестиции	31,9	81	40,5	82	127,3
Нестопански инвестиции	7,5	19	9,0	18	120,0

Вака планираните бруто инвестиции во 1960 година во основните фондови во стопанството за првите 4 години претставуваат околу 79% од нивниот обем предвиден за петгодишниот период 1957—1961 година. Нестопанските инвестиции од 1957 година, заклучно со планираните инвестиции за 1960 година, изнесуваат околу 87%.

4. Бруто инвестициони вложувања во 1960 година во основните фондови во стопанството по области се предвидуваат:

	во милијарди динари по тековни цени				
	1959		1960		Индекс 1960/59
	Износ	Струк.	Износ	Струк.	
Вкупно:	31,9	100,0	40,5	100,0	127,3
Индустија и рударство	14,1	44,2	19,2	47,5	136,0
Земјоделство со водостопанство	9,0	28,2	11,0	27,1	122,2
Шумарство	0,6	1,9	0,7	1,7	116,7
Градежништво	0,7	2,2	1,0	2,5	142,8
Сообраќај	5,4	16,9	6,0	14,8	111,1
Трговија и уго- стителство	1,7	5,3	1,9	4,7	111,8
Занаетчиство	0,4	1,3	0,7	1,7	175,0

Инвестиционите вложувања предвидени во 1960 година за одделни стопански области првенствено треба да се користат во следните намени:

Во областа на индустријата и рударството: за довршување на објектите и реконструкциите што се во изградба, за проширување изградбата на нови објекти од гарантираните инвестиции, како и за започнување на псважни реконструкции и изградба на нови индустриски објекти од другите средства за инвестиции. Одделно внимание треба да му се посвети на довршувањето на отпочнатите објекти од наменските инвестиции во Охридска и Кумановска околина и изградбата на предвидените индустриски објекти што не се започнати;

Во земјоделството: за продолжување на градбата на започнатите и изградба на нови мелиоративни системи предвидени со Законот за финансирање на мелиорациите во Народна Република Македонија, за набавка на механизација и тоа првенствено на тешки трактори со приклучни машини, набавка на приплоден добиток, а во прв ред високопродуктивни крави, реконструкција на плантаж-

ните лозја и натамошно подигнување на интензивни насади што обезбедуваат рентабилно производство, зголемување на капацитетите на објекти за преработка и складирање и изградба на други мелиоративни објекти;

Во шумарството: првенствено за изградба на главни шумски комуникации во неотворени шумски комплекси, набавка на опрема за механизација на работите за изградба на шумски патешта, за пошумување и јакнење на активниот дел на шумскиот фонд и др.;

Во градежништвото: за набавка на механизација и друга опрема за унапредување и модернизација на градежната дејност;

Во сообраќајот: за продолжување на изградбата на ауто-патот „Братство-Единство“, за реконструкција и модернизација на приклучни патешта и мостови, обнова, модернизација и проширување на основните сообраќајни капацитети во сите гранки на сообраќајот;

Во трговијата, угостителството и туризмот: првенствено за довршување на започнатите изградба на нови хотели, стоковни куќи, складишен простор за индустриски земјоделски производи од гарантираните инвестиции предвидени во оваа област за периодот 1957—1961 година, за проширување и модернизирање на продавачкиот простор, за реконструкција и модернизација на угостителски капацитети во туристичките и бањските места за унапредување на туризмот;

Инвестициите во занаетчиството треба да се користат: првенствено за проширување на мрежата на современи услужни занаетчиски капацитети, за модернизација на градежно-занаетчиските претпријатија, за формирање на нови услужни сервиси при станбените заедници за потребите на домаќинствата и станбените згради и други потребни производни капацитети.

5. Гарантираните инвестиции во 1960 година изнесуваат 24,5 милијарди динари, и тоа:

	во милиони динари во тековни цени		
	1959	1960	индекс 1960/1959
	Вкупно:	16.000	24.450
Индустија и рударство	10.300	26,250	158,0
Земјоделство со водо- стопанство	2.400	3.800	158,3
Шумарство	400	450	112,5
Сообраќај	2.500	2.900	116,0
Трговија	200	350	175,0
Угостителство	200	350	175,0
Нераспоредено	—	350	—

Зголемениот обем на гарантираните инвестиции во 1961 година бара да се вложат максимални усилия за нивното целосно реализирање.

6. Се предвидува понатамошен пораст на општествените инвестиции во објектите на општествениот стандард.

Општествените нето инвестиции за нестопански дејности ќе изнесуваат:

	во милијарди динари во тековни цени		
	1959	1960	Индекс
	1960/1959		
Вкупно:	7,4	9,0	121,5
а) Општествен стандард во тоа:	6,5	8,5	130,5
Станбено-комунална изградба	4,9	5,2	106,0
Културно-социјална дејност	1,6	3,3	206,0
б) Државни органи и установи	0,9	0,5	55,6

Инвестициите во општествениот стандард се предвидуваат да се зголемат за преку 30%. Потребно е да се посвети нарочно внимание за зголемување на инвестициите за училищен простор и здравствени установи.

7. За правилното изведување на инвестиционата изградба за остварување на предвидените задачи, погрешно е систематски да се спроведуваат соодветни организационо-технички и други мерки, а со цел да се осигура економична употреба на средствата и да се постигнат поголеми ефекти на инвестиционата изградба.

Глава IV

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД

I. Лична потрошувачка

1. Реалниот обем на личната потрошувачка се предвидува да се зголеми за 8,7% односно по 1 жител за 6,6%.

Со тоа заклучно со 1960 година ќе се оствари просечен годишен пораст на вкупната лична потрошувачка 10,8%, а по жител 9%, спрема 6,4% односно 4% колку што е предвидено со Општествениот план за стопанскиот развој на НРМ за 1957—1961 година.

2. Планираниот пораст на личната потрошувачка во 1960 година е заснован врз претпоставките предвидени со Сојузниот општествен план за зголемување на индустриското и земјоделското производство, зголемување увозот на стоки за широка потрошувачка; потоа, предвидувањата на овој план за зголемување стопанската активност, порастот на запосленоста и продуктивноста на трудот, подобрување квалификационата структура на запослените и натамошно унапредување на земјоделското производство.

3. За обезбедување порастот на реалната лична потрошувачка, покрај тоа, потребно е да се преземат и следните мерки:

За подобро и поорганизирано снабдување на градовите со земјоделски и индустриски производи, унапредување и проширување капацитетите за производство на стоки за широка потрошувачка, за услуги на граѓаните и капацитетите за масовна исхрана. Кон оваа цел треба повеќе да се насочи употребата на средствата на локалните инвестициони фондови.

Да се обезбеди контрола над формирањето на малопродавните цени на земјоделските и други производи и ефикасно да се спречува нивното неоправдано покачување.

II. Општествен стандард

1. Во 1960 година ќе се вложат напори за натамошно унапредување на службите од општествениот стандард. Особено внимание треба да му се посвети на проширувањето на училишниот простор, нарочно во градовите, проширувањето мрежата на здравствените установи, одделно превентивните, и воопшто на подобро функционирање на здравствената служба.

2. Општинските народни одбори треба да посветат особена грижа за формирање и зајакнување на станбените заедници и за развивање на нивната дејност. Станбените заедници треба да ја зајакнат својата активност во создавањето и развивањето на сите оние служби што можат да им ја олеснат положбата на семејствата и домаќинствата.

3. Органите на општествено управување во одделните дејности од општествениот стандард треба да настојуваат што порационално и поштедливо да се користат зголемените средства за лични и материјални расходи во сите дејности на општествениот стандард и службите на социјалното осигурување.

4. Во 1960 година треба повеќе да се поттикнува побрзото решавање на поважните комунални проблеми. За оваа цел треба уште повеќе да се мобилизираат средствата на народните одбори, стопанските организации, други установи и самите граѓани.

5. Во 1960 година се предвидува значително зголемување на обемот на инвестициите во културно-социјалната дејност. Поради тоа потребно е да се насочи и дел од средствата на буџетите, општествените инвестициони фондови, фондовите за кредитирање на станбената изградба, дел од средствата на стопанските организации, како и на другите установи и на граѓаните за вложување во изградба на просветни и здравствени објекти.

Глава V

БУЏЕТИ

1. Вкупните буџетски расходи во 1960 година се предвидува да изнесуваат:

	Во милиони динари		Индекс
	1959 оцена на извр- шувањето	1960 план	
Вкупно расходи	18.550	21.665	116,8

Предвидениот пораст на буџетските расходи обезбедува покривање на новите обврски што настануваат за буџетите со спроведувањето на прописите за финансирање на станбената изградба, како и извесно проширување на службите од општествениот стандард.

2. Основна ориентација во буџетската потрошувачка во 1960 година треба да биде натамошно јакнење и подобро кадровско и материјално опремување на службите од општествен стандард, а во прв ред школовото и здравството.

Глава VI

ПАЗАР И ЦЕНИ

1. Предвидениот развој на производството создава услови за натамошно подобрување на снабденоста на пазарот, а во врска со тоа и за подобра ускладеност на односите на пазарот. Одржувањето стабилноста на пазарот пред сè ќе се овозможи со остварувањето на предвидениот обем и структура на производството и увозот. Притоа, структурата на производството и увозот ќе треба што повеќе да се прилагодува на развојот на потрошувачката, водејќи посебно грижа за личната потрошувачка. Ова бара и редовно одредување на потребните залихи.

2. Предвидениот развојот на производството и потрошувачката во 1960 година создава услови за натамошно ускладување на меѓусебните односи на цените. За таа цел ќе се спроведат измени на старината, на цените на електричната енергија и во тарифите за стоковниот превоз на железничкиот сообраќај.

3. Покрај мерките што ќе се преземат за обезбедување на потребните количини на стоки за пазарот, ќе треба да се преземат натамошни мерки за усовршување на организацијата на стоковниот промет. Народните одбори треба во поголема мера да се заложат во усовршувањето на организацијата на стоковната размена на своето подрачје.

Глава VII

КАДРОВИ, ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ

1. Зголемената стопанска активност, како и достигнатиот степен на стопанскиот развојот, налагаат да се преземат потребни мерки за забрзано издигање на стручните кадри.

За таа цел треба и понатаму да се работи на систематско подобрување на стручните квалификации на постојните кадри и тоа преку центри за изобразба, школи, курсеви, измени на искуства со други стопански организации и други погодни форми; зголемување на средствата за редовното школување на младината и усовршување и дополнително образование на запослените.

Стопанските организации, народните одбори и републичките органи треба да изготват целосни програми за систематско издигање на потребниот кадар, за развивање мрежата на стручното школовање, како и за воншколско образование на запослените.

Понатамошните вложувања од средствата на фондовите за кадри и од други извори треба да придонесе за проширување и подобрување на материјалната основа на школото и воншколското стручно образование, а во прв ред за создавање на кадри од кои најповеќе има недостиг.

2. Во 1960 година се предвидува зголемување обемот на запосленоста за околу 14.000 лица во социјалистичкиот сектор на стопанството и општествениите служби.

Пораст на запосленоста се предвидува во сите стопански области, особено во индустријата, земјоделството и градежништвото. Таквиот пораст на запосленоста овозможува запослување на целиот прираст на активното население, како и трансфор-

мација на дел од активното население во земјоделството во неземјоделски дејности.

Зголемениот обем на запосленоста во 1960 година обезбедува извршување на предвидениот пораст на материјалното производство и инвестиционата дејност.

3. Подигањето на продуктивноста на трудот останува и понатаму една од основните задачи на економската политика во 1960 година.

Достигнатиот ниво на развојот на основните фондови, зголемените средства на стопанските организации, подобрувањето техничката опременост на трудот, проширувањето на стимулативните форми во системот на наградувањето на запослените во стопанството овозможуваат побрзо зголемување на продуктивноста на трудот.

Општествените органи и органите на трудбеничкото самоуправање треба да преземат мерки за воведување на стимулативни форми за наградување, со проширување на работењето по норма, проширување на системот на наградување по комплексен учинок — по единица производ, економски единици и друго — со цел да се зголеми продуктивноста на трудот.

Средствата на стопанските организации треба предимно да се употребат за такви вложувања што ќе овозможат подигање на продуктивноста на трудот.

Во 1960 година — продуктивноста на трудот во социјалистичкиот сектор на стопанството се предвидува да порасне за 8,7%.

Највисок пораст на продуктивноста на трудот се предвидува во социјалистичкиот сектор на земјоделството, индустријата и градежништвото.

Глава VIII

ПОМОШ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ ЗАОСТАНАТИТЕ ОКОЛИИ

1. За забрзување на стопанскиот развојот на Кумановска и Охридска околина, сообразно со предвидувањето на Општествениот план за стопанскиот развојот за периодот 1957—1961 година, од средствата за гарантираните инвестиции од Општиот инвестиционен фонд во 1960 година се оценува дека ќе се инвестира во:

Кумановска околина	1.830 мил. дин.
Охридска околина	2.820 мил. дин.

2. Од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд, за изградба на објекти од наменските инвестиции во:

Кумановска околина	555 мил. дин.
Охридска околина	614 мил. дин.

3. Предвидените средства ќе се употребат предимно за продолжување на градбата на започнатите објекти, како и за изградба на нови објекти во областа на индустријата, земјоделството, трговијата и угостителството.

4. За инвестиционите заеми што се одобруваат од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во овие околии корисниците на заемите не се задолжени да го полагаат пропишаното учество во трошоците на инвестициите.

5. Републичките органи треба да укажуваат страна кадровска и техничка помош во остварува-

њето на програмата за стопанскиот развој на Кумановска и Охридска околина.

ДЕЛ ТРЕТИ

РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ

Глава IX

ИНДУСТРИЈА

1. Индустриското производство во 1960 година се предвидува да биде покачено во споредба со 1959 година за 17%. Со остварувањето на предвидениот пораст во 1960 година, ќе се постигне 98% од физичкиот обем предвиден по Перспективниот план 1957—1961 година.

По индустриски гранки се предвидува следното движење на физичкиот обем на производството:

	Индекси	
	1960/1958	1960/1959
Вкупно:	126	117
Електростопанство	135	116
Производство на јаглен	71	100
Црна металургија	302	156
Обоена металургија	109	103
Индустрија на неметали	159	120
Метална индустија	168	124
Електроиндустија	478	221
Хемиска индустија	261	236
Индустија на град. матер.	129	118
Дрвна индустија	179	118
Индустија за хартија	179	132
Текстилна индустија	124	113
Индустија за кожи	128	106
Прехранбена индустија	154	117
Графичка индустија	107	111
Тутунова индустија	80	115

2. Се оценува следниот развој на производството по економско-техничката групација:

	1960/1958	1960/1959
Енергетика	134	116
Репродукциони материјали	107	115
Материј. за градежништвото	134	119
Опрема	188	126
Стоки за лична потрошувачка	147	117
Вкупно:	126	117

3. Предвидениот пораст на индустриското производство треба да се постигне со зголемени користења на капацитетите во сите индустриски гранки, а особено во црната металургија, индустијата на неметалите, металната, електроиндустијата, текстилната и прехранбената индустија. Со предвидениот обем на производството во 1960 година, користењето на капацитетите во индустијата ќе изнесува околу 82%.

Порастот се предвидува да биде постигнат и со активирањето на инвестициите вложени во реконструкциите, новите погони што ќе бидат пуштени во 1960 година, подобрувањето снабденоста со основните сировини и покачувањето продуктивноста на трудот.

4. Стопанските организации во индустијата треба да ги преземат нужните организациони и технички мерки што ќе обезбедат поединечно и редовно производство и проширување на производството во кооперација.

5. Потребите од електрична енергија, во условите на просечни хидролошки прилики, се ценети дека ќе бидат покриени. Притоа нужно е оптимално искористување на ХЕ Вруток и максимално искористување на сите други термо и хидроцентрали.

6. За редовно обезбедување со сировини и за продажба на готовите производи потребно е да се подобри економско-комерцијалното работење во стопанските претпријатија, да се прошири контрахирањето на земјоделските производи и да се засилат грижите за подобрување квалитетот на тие производи.

Напоредно со тоа потребно е да се обезбеди понатамошно проширување на асортиманот, нарочно на стоките за широка потрошувачка и градежен материјал и натамошно подобрување квалитетот на производите.

7. Стопанските организации треба да преземат мерки за проширување работењето по норма, усвојување на системот на норми и воведување и проширување на стимулативни форми на наградување по комплексен учинок.

8. Инвестиционите вложувања во 1960 година треба да бидат ориентирани кон довршување на објектите и реконструкциите што се во тек, проширување на изградбата на новите објекти од гарантираните инвестиции и почнување на нови реконструкции и објекти.

Гарантираните инвестиции да се насочат кон довршување на далекуводните мрежи во електростопанството, за изведување реконструкција на градските електрични мрежи и за проширување на капацитетите за градежен материјал, за довршување на предвидените нови објекти во металната, кожната, индустија за гуми, текстилната, тутуновата и прехранбената индустија, како и за започнување на изградба на други објекти по програмата на гарантираните инвестиции во индустијата.

Глава X

ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. Земјоделското производство во 1960 година се ценети дека ќе биде повисоко за 11,5% во однос на процената на остварувањето во 1959 година и за 28,3% во однос на 1958 година. По одделни гранки се очекува следното движење на производството:

По цени од 1956 година

	1960	1960	1960
	1952—1956	1958	1959
Вкупно:	179,8	128,3	111,5
Поделство	199,6	134,8	106,8
Овощарство	194,7	146,9	119,1
Лозарство	270,0	137,4	240,0
Сточарство	124,3	114,9	111,5
Рибарство	106,1	100,0	100,0
Преработка	173,2	104,2	122,5
Споредни дејности	119,6	104,5	99,1

Во однос на проценката во 1959 година најголем пораст се предвидува во лозарството, овоштарството и преработката, како резултат на стапувањето на род на нови лозја и свошни градини, како и слабиот род на лозјата во 1959 година.

2. Се очекува следното производство на поважните производи:

	Во 000 тони		
	1958	1959	1960
Пченица	151	190	263
Пченка	85	130	133
Ориз	22	22	24
Тутун	18	22	21
Памук	6	9	13
Шеќерна репа	41	73	125
Градинарски			
(главни) култури	280	350	375
Крмни (гл.) култ.	61	122	145
Овошје	66	80	94
Грозје	91	51	127
Месо ж. м.	30	31	34
Млеко	63	62	72
Волна	1,9	2,1	2,3

3. Зголемувањето на приносите воопшто и унапредувањето на сточарството се основни и приоритетни задачи во земјоделството.

За остварување на предвидените приноси потребно е да се преземат следните, поважни, мерки:

да се зголеми употребата на вештачки ѓубриња од 36.000 тони во 1958/1959 година на 88.000 тони во 1959/1960 година. Потребно е, исто така, да се обезбеди благовремена доставка и употреба на вештачките ѓубриња и поправилен однос помеѓу азотните, фосфорните и калиевите ѓубриња;

да се зголеми производството и употребата на квалитетни семиња, особено на италијанските сорти пшеница, хибридната пченка, памукот, градинарските и крмните култури. Стопанските организации и установите во земјоделството треба да организираат производство на квалитетни семиња во пошироки размери;

да се прошируваат површините под високоприносни сорти (италијански) пченица и хибридната пченка и да се подобри нивната агротехника;

стопанските организации во земјоделството треба да го зголемуваат и натаму машинскиот парк со набавка на нсви трактори и комбајни, како и набавка на потребните приклучни машини, за создавање на покомплексна механизација. Подоброто користење на постојниот машински парк е важна задача на која треба да и се посвети одделно внимание;

да се преземат организациони и технички мерки за подобро користење на површините што се наводнуваат. Треба да се настојува користењето на овие површини да се врши и со предкултури, меѓукултури и втори култури, односно комбинирана сеидба;

да се организира подобра заштита на растенијата од болести и штетници. За оваа цел се предвидува да се набават повеќе моторни прскалки, запрашувачи и друго.

4. За унапредувањето на сточарството, а особено за производството на млеко и месо треба да се преземат следните поважни мерки;

да се подобри крмната база преку проширување површините под крмни култури и зголемување на нивните приноси е пообемно и поквалитетно мелиорирање на пасиштата;

да се зголеми бројот на продуктивниот добиток во земјоделските стопанства и задругите, а нарочно на високомлечните крави. Треба да се вложат посебни напори за формирање на сточарски, краварски, птицеводни и други фарми за подмирување потребите на населението од сточарски производи. На одгледувањето на подмладокот во земјоделските стопанства и задругите треба да му се посвети посебно внимание.

За 1960 година се предвидува набавка на нови високомлечни крави во поголем обем;

да се продолжи со меринизацијата на овците и вештачкото осемнување на кравите;

стопанските организации во земјоделството треба да организираат гоеење на добиток во пошироки размери;

да се прошират мерките за заштита на добитокот од болести, штетници и да се преземат други мерки за унапредување на сточарството, како што се: лиценцирање на добитокот, уматичување и др.;

5. Во 1960 година се предвидува натамошно проширување на површините под индустриските култури — шеќерна репа, памук, тутун и други. При тоа треба да се настојува за што поголемо механизирање на процесот на производството и шеќерната репа и памукот.

6. Една од основните задачи за унапредување на лозарството и овоштарството е подобрувањето на агротехниката на постојните плантажни насади и подигањето на приносите.

Стопанските организации и установите во земјоделството треба да преземат мерки за пообемно ѓубрење на насадите со вештачко, арско и зелено ѓубре, за нужните реконструкции на плантажните лозја и заштита на насадите од болести и штетници.

7. Интензивните инвестициони вложувања во земјоделството ќе се продолжат и во 1960 година.

Вкупните бруто инвестициони вложувања од општествени средства се цени дека ќе изнесуваат 11,0 милијарди динари, што претставува околу 22% повеќе од остварените во 1959 година.

Во 1960 година се предвидуваат 3,8 милијарди инвестиции од гарантирани средства. Овие средства ќе се употребат за продолжување изградбата на мелиоративните системи во Пелагонија, Брегалница, Струмичко поле, Тиквешкото поле, Струшкото поле и Скопското поле, за регулации и уредување на порои.

Инвестиционите вложувања се насочуваат во одделни гранки за следните поважни намени:

Во поделството: за натамошно зголемување на механизацијата и тоа првенствено зголемување на бројот на тешките трактори со приклучни машини и други земјоделски машини што ќе овозможат механизирање на поголем број работни процеси, за изградба на топли леи за производство на ран тутунов расад и подигање на сушилници за тутун и за изградба на магацински простор и друго.

Во овоштарството и лозарството: за продолжување со реконструкциите на постојните плантажни лозја и подигање на нсви интензивни насади, што обезбедуваат рентабилно производство,

и доопремување со потребната механизација, како и спрема за заштита на насадите од болести и штетници односно создавање на комплексна механизација

Во сточарството: за набавка на приплоден добиток особено на високопродуктивни крави, изградба на шталски простор и набавка на опрема.

Во преработка на земјоделските производи: за проширување на постојните винарски визити и изградба на нови, за изградба на нови капацитети за сушење и пулпирање на овошје и зеленчук во рамките на земјоделските производни организации.

Преведување на ерозивните терени во продуктивни површини.

За уредување на водите и пороите првенствено во мелиоративните подрачја, како и за студии, истражување и проектирање во областа на водостопанството.

8. Социјалистичките стопанства, земјоделските задруги и деловните задружни сојузи се основните носители во спроведувањето на предвидените задачи во планот. За извршувањето на предвидените задачи потребно е да се мобилизираат сите сили во областа на земјоделството а нарочно во социјалистичките стопанства и задруги.

Проширувањето на обработливата површина со разорнување на нови псвршини и проширување на сеидбената површина, зголемувањето на приносите и бројот на добитокот и воведувањето на постимулативни форми на наградување се главните задачи на социјалистичките стопанства за чие извршување ќе треба да се вложат максимални напори.

Кооперирањето треба и понатаму да се проширува со разновидни форми што се од економски интерес за задругите и индивидуалните производители.

Земјоделските задруги, деловните сојузи и другите земјоделски организации, во своите акционни програми, треба да ги разработат задачите што ги предвидува планот и да преземат мерки за нивното извршување.

9. За постигање на подобри резултати во користењето на земјиштето ќе се преземат мерки предвидени со Законот за искористување на селскостопанското земјиште.

Глава XI ШУМАРСТВО

1. За развитокот на шумарството во 1960 година се предвидува поголем обем на работите за одржување и унапредување на постојните шуми и пошумување. За таа цел, покрај предвидените средства, се смета и со поголемо учество на општествените организации.

За одржување и мелиорација на постојните шуми се предвидуваат следните поважни мерки:

проширување на работите за нега и унапредување на шумите со чистење, прореди и внесување на четинари, тополи и други економско појаки дрвесни видови;

заштита и одбрана на шумите од пожари, инсекти и елементарни непогоди.

За обновата на шумите се предвидуваат следните мерки:

изведување на работи за комплексна мелиорација на деградираниите шуми и шикари, со допол-

нително пошумување со четинари, тополи и други економско појаки дрвесни видови;

проширување на работите за подигање на интензивни шумски култури и плантажни насади на тополи, четинари и други дрвесни видови со високи приноси, за која цел ќе се одделат посебни средства. Потребно е во 1960 година да се обрне посебно внимание за изработка на документација, формирање расадничка површина и производство на расад и друго;

проширување на работите за комплексна мелиорација на голините со примена на разни поефикасни и поекономични методи за мелиорација (пошумување, затревување, подигање на лозови и овошни насади и др.).

2. Инвестиционите вложувања во шумарството во 1960 година се насочуваат:

за изградба на главни шумски комуникации во неотворените шуми;

за набавка на опрема за механизирање на работите за изградба на патишта, одгледување на шумите и пошумувањето и за пошумување.

3. Во 1960 година се предвидува посовремено искористување на шумските богатства со проширување на режиското искористување на главните и споредните шумски производи врз база на редовните и одгледните сечи и комбинирано шумско-земјоделско користење на земјиштата и др.

4. Во склад со подобрена комуникациона мрежа и отварањето на нови шумски комплекси, се предвидува обемот на сечата да изнесува 710.000 м³, од кои во шумите од општонароден имот 650.000 м³, а во шумите во приватна сопственост 60.000 м³. Индустриската сеча во 1960 година треба да се зголеми за 25,5% односно да достигне висина од околу 250.000 м³.

5. Со цел да се подобрат организационите, стручните и техничките услови за стопанисување со шумите воопшто и шумското производство посебно, во 1960 година ќе се спроведе реорганизација на шумските стопанства, зајакнување на службата шумска инспекција и јакнење на службата за чување на шумите.

Глава XII

ГРАДЕЖНИШТВО

1. Во 1960 година се предвидува следниот обем на градежни работи:

Во милиони динари
по тековни цени*)
индекс

	1959	1960	1960/1959
Вкупно:	21,4	26,5	123,8
а) Општествен сектор	19,0	24,0	126,3
стопански објекти	12,5	16,1	128,7
нестопански објекти	6,5	7,9	121,4
б) Приватен сектор	2,4	2,5	104,2

Предвидениот обем на градежните работи за 1960 година е поголем за 23,8% во споредба со 1959 година. Со овој обем на градежните работи се до-

*) Спроведувањето со Перспективниот план е вршено врз база на цени од 1956 година.

стигна 96,3% од предвидениот обем за 1961 година, по Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1957—1961 год.

Во 1960 година најголем пораст на градежните работи се очекува кај хидроградбата.

2. Од предвидениот обем на градежните работи во општествениот сектор отпаѓа: на високоградба 11,5 милијарди динари, на нискоградба 4,2 милијарди динари, на хидроградба 5,5 милијарди динари и друго 2,8 милијарди динари.

3. За извршувањето на планираниот обем на градежните работи и за унапредувањето на градежништвото се предвидува да се вложат бруто инвестиции во износ од околу една милијарда динари. Знатен дел од овие средства треба да се употребат за набавка на градежна механизација наменета за изградба на хидроградежни објекти.

Градежните претпријатија треба да посветат поголемо внимание во користењето на градежната механизација. Покрај тоа нужно е да се врши кооперирање во користењето на одделната механизација за поефикасно изведување на работите.

4. Градежните претпријатија треба да преземат мерки за подобрување на организацијата на изведување на градежните работи, за проширување на работењето по норма и проширување на системот на наградување по комплексен учинок.

5. Потребно е во 1960 година да се направат поголеми напори и усилби за зајакнување и проширување на проектантските капацитети. Покрај другите мерки за таа цел се предвидува и изградба на соодветни работни простории.

6. Производството на градежни материјали по обем, квалитет и асортиман, иако е подобро во последните две години сè уште не задоволува. Во 1960 година нужни се посебни напори и средства од стопанските организации и другите органи за обезбедување на потребниот обем, асортиман и квалитет на материјалот.

Глава XIII

СООБРАКАЈ

1. Порастот на производството и зголемената дејност во сите стопански области, а напоредо со тоа и порастот на животниот стандард ќе условат понатамошен пораст на побарувачката на сите видови сообраќајни услови во 1960 година.

Обемот на сообраќајните услуги, по видови на превозни услуги и по сообраќајни гранки, земајќи го предвид порастот на побарувачката и расположивите сообраќајни капацитети, се оценува дека ќе се движи со следната динамика:

	1960/1959	1960/1958
Сообраќај — вкупно:	110,4	126,8
Во тоа:		
Патнички	109,5	121,4
Товарни	111,2	131,7
Поштенски	111,3	124,0

По сообраќајни гранки:

Железнички	109,9	121,6
Друмски	112,0	162,4
Поштенски	111,3	124,0
Езерски	121,5	125,9

Предвидениот обем на сообраќајните услуги во 1960 година треба да биде постигнат со подобро користење на производните сили и активирање на инвестиционите вложувања во сообраќајот, согласно со одредената инвестициона политика за оваа стопанска област.

Со реализирањето на предвидениот обем на сообраќајните услуги во 1960 година, за четири години ќе биде остварено 100% од планираниот обем на сообраќајните услуги по Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1957-1961 година.

2. За понатамошен развој и унапредување на сообраќајот треба да се продолжи со понатамошна обнова, реконструкција и проширување на сообраќајните капацитети. Проширувањето на сообраќајните капацитети да се врши со набавка на нови, современи поекономични средства.

За постигањето на оваа цел треба да се користат средствата од сопствените фондови на стопанските организации, дел од средствата на централните инвестициони фондови на железничкиот и поштенскиот сообраќај, како и средства од општествените инвестициони фондови.

Обемот на бруто инвестициите во сообраќајот за 1960 година се предвидува на околу 6.000 милиони динари, што изнесува за 11% повеќе од 1959 година. Предимната намена на овие средства е за реконструкции и модернизација на патишта, на железнички линии и построенија, набавка на превозни средства за друмскиот и железничкиот сообраќај, за изградба на поштенско-телеграфско-телефонски капацитети и друго.

Од гарантираните инвестиции ќе се продолжи изградбата на автопатот „Братство—единство“, ќе се заврши патот Струмица—Титов Велес и ќе се продолжи изградбата на постојани мостови.

Глава XIV

ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

1. Спрема предвиденото зголемување на производството и надворешната размена на стоки, се очекува во 1960 година да се зголемат стоксвните фондови и да нарасне стоквниот промет во сите гранки на трговијата.

Стоквниот промет на мало во 1960 година се предвидува да се зголеми за 13% во однос на претходната година. Притоа треба и натаму да се шират директните односи помеѓу трговијата на мало и производството.

Стоксвниот промет на големо се предвидува да се зголеми со 6% во однос на претходната година. Овој пораст особено се очекува кај земјоделските производи, репродукционите и инвестиционите материјали.

2. Во 1960 година ќе се продолжи со мерките за подобрување на организацијата и техниката на прометот со земјоделски и други производи потребни

за снабдување на градовите. Овие мерки треба да бидат првенствено насочени кон создавање на услови за поорганизирано посрзување на производството со потрошувачката на земјоделските производи по пат на здоговарање и обезбедување на благовремен пласман по најповолни цени за производителот и потрошувачот.

3. За унапредување на пазарот и обезбедување поповолни услови за реализација на предвидениот промет со земјоделски и индустриски производи треба во пошироки размери да се пристапи кон проширување на малопродажната мрежа и зголемување на складишниот простор.

4. Предвидените инвестиции во трговијата во 1960 година ќе се обезбедат со зголемени вложувања од страна на трговските претпријатија и од општествените инвестициони фондови. Предимната намена на тие средства треба да биде за изградба на современ подавачки и складиштен простор за индустриски и земјоделски производи, модернизација и техничко опремување на трговската мрежа на мало како и во изградба на други објекти што ќе придонесат за развивање и унапредување на стокониот промет.

5. Прометот во угостителството и туризмот се предвидува во 1960 година да се зголеми за 8% во однос на претходната година. Предвидениот пораст базира на очекуваното зголемување на куповната сила на населението, зголемувањето на стопанската активност, порастот на домашните и странските туристи, воведувањето на современи форми на работа на објекти за општествена исхрана, како и на проширените капацитети.

Изградбата на нови и адаптацијата на постојни угостителски објекти во поголемите градови и туристички места ќе придонесе да се зголемат капацитетите за сместување и исхрана на туристите.

Во 1960 година треба да се пристапи кон широко воведување на современи форми на послужување во угостителството. За таа цел треба да се преземат мерки за подобро користење на постојните погодни објекти и да се извршат нужни адаптации, проширување, реконструкции и модернизација.

На сезонското угостителство, особено во туристичките центри и бањи, ќе треба да му се посвети посебно внимание за да се обезбеди доволен простор и услови за сместување и исхрана на туристите.

6. Во 1960 година се предвидува значително зголемување на инвестициите во угостителството. Овие средства се наменети за продолжување градбата на започнатите објекти, како и започнување на градба на хотели, ресторани за општествена исхрана, објекти за масовен туризам и други објекти што ќе придонесат за унапредувањето на туризмот.

Напоредно со зголемувањето на капацитетите за сместување и исхрана треба да се преземат мерки и за подобро користење на постојните капацитети и подобрување на угостителските услуги.

Стопанските и општествените организации во 1960 година ќе треба да продолжат и да ја зголемат иницијативата за изградба и проширување на капацитетите на одморалиштата и другите објекти што служат за масовен одмор и разонода.

7. Во 1960 година се предвидува натамошно зголемување на извозот за околу 7%. Зголемувањето на извозот базира врз зголеменото индустриско и земјоделско производство и подобрените услови за надворешна стоковна размена.

Предвиденото зголемување на извозот по групи производи е следното:

	Во мил. девизни динари		
	\$ = 300 динари		
	индекс		
	1959	1960	1960/1959
Извоз на индустриски производи	2.585	2.750	106,3
Извоз на тутун	3.500	3.650	104,2
Извоз на земјоделски производи	1.425	1.650	115,7
Вкупно:	7.510	8.050	107,1

За да се оствари предвиденото зголемување на извозот, стопанските организации за производство и промет со земјоделски и индустриски производи треба да ги преземат нужните мерки за обезбедување на квалитетно производство и благовремен дотур и пласман.

Глава XV

ЗАНАЕТЧИСТВО

1. Во областа на занаетчиството во 1960 година се предвидува следниот обем на производство и услуги:

	Во милиони динари по тековни цени		
	1959	1960	1960/1959
Општествен бруто производ	13.720	15.020	109
Во тоа:			
Во општествениот сектор	9.700	10.960	113
Во приватниот сектор	4.020	4.060	101

2. Во општествениот сектор на занаетчиството вкупните инвестициони вложувања се предвидува да изнесуваат 760 милиони динари.

Народните одбори, занаетчиските комори и стопанските организации треба да ги насочат инвестиционите вложувања кон проширување на мрежата на современи услужни занаетчиски капацитети, проширување на дејноста на веќе постојните услужни претпријатија, механизација на градежно-занаетчиските претпријатија, создавање на сервиси при станбените заедници и за проширување на потребните производни капацитети.

3. За успешна реализација на поставениот план потребно е да се посвети поголемо внимание на приливот на стручните кадри и учениците во дефицитарните струки и да се преземат нужните мерки за нивното стручно оспособување.

ДЕЛ ЧЕТВРТИ

РЕЖИМОТ НА ФОНДОВИТЕ И МЕРКИТЕ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

Глава XVI

ФОНДОВИ

1

РЕПУБЛИЧКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд се формираат од:

приходите кои, по сојузните прописи за општествените инвестициони фондови и други прописи, му припаѓаат на Републичкиот инвестиционен фонд; ануитетите по заеми од Општиот инвестиционен фонд;

ануитетите по заеми дадени од Републичкиот инвестиционен фонд;

дотацијата на Општиот инвестиционен фонд;

други непредвидени приходи.

2. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд ќе се употребат.

А. За инвестиции во основни средства во поодделни области и за други намени, а најповеќе до следните износи:

Во областа на индустријата и рударството	2,480 мил. дин.
Во земјоделството	1.150 мил. дин.
Во шумарството	450 мил. дин.
Во градежништвото	150 мил. дин.
Во сообраќајот	555 мил. дин.
Во трговијата и угостителството	1.115 мил. дин.
Во занаетчиството	350 мил. дин.

За нестопански инвестиции — општествен стандард

900 мил. дин.

За изготвување на техничка документација, гарантни износи и друго

250 мил. дин.

Б. За давање заеми за обртни средства.

3. Предвидените средства од претходната точка, Југословенската инвестициона банка и Југословенската земјоделска банка — Централата за Народна Република Македонија, ќе ги употреби:

за извршување на обврските по порано склучените заеми;

за одобрување на нови заеми за реконструкција и изградба на нови објекти;

за дотации на фондови.

4. Средствата на дотацијата од Општиот инвестиционен фонд, Југословенската инвестициона банка — Централата за Народна Република Македонија, ќе ги употреби за финансирање изградбата на определени објекти во следните области:

Во индустријата и рударството до 850 мил. дин.

Во шумарството — дотација на Републичкиот фонд за шумарство до 450 мил. дин.

Во сообраќајот до 400 мил. дин.

Во трговијата до 350 мил. дин.

Во угостителството до 350 мил. дин.

Средствата издвоени за шумарството во 1960 година и средствата издвоени во сообраќајот во 1960 година, како и во 1958 и 1959 година Југословенската инвестициона банка — Централата за На-

родна Република Македонија, ќе ги одобрува без обврска за враќање.

Се овластува Извршниот совет да даде подробна намена и распределба на средствата од оваа точка.

5. Во рамките на предвидените нови средства за индустријата и рударството и во рамките на предвидените средства за трговијата и угостителството, Југословенската инвестициона банка — Централата за НРМ, посебно ќе издвои искупи средства наменети за изградба на наменски објекти во Кумановска и Охридска околина, и тоа најповеќе до:

а) Во Кумановска околина 418 мил. дин.

б) Во Охридска околина 330 мил. дин.

Поблиската намена на овие средства, по предлог на народните одбори на Кумановска и Охридска околина, ќе ја утврди Извршниот совет на НРМ.

6. Останатите средства наменети за давање нови заеми за основни средства по поодделни области ќе се употребат:

Во индустријата и рударството: за реконструкции и изградба на нови објекти во индустријата на неметали, металната индустрија, електроиндустријата, дрвната индустрија, текстилната индустрија, индустријата на кожи, прехранбената индустрија и графичката индустрија.

Во рамките на средствата предвидени за индустријата и рударството, Југословенската инвестициона банка — Централата за НРМ, ќе издвои износ од 50 милиони динари за дотација на Републичкиот фонд за испитувачки работи, без обврска за враќање;

Во земјоделството: за набавка на крави и нивното сместување, за учество во уредувањето на порците во подрачјата на мелиоративните системи предвидени со Законот за финансирање на мелиоративните работи во Народна Република Македонија; за ситни мелиорации во земјоделските стопанства; и за преведување на ерозивните терени во продуктивна површина;

Во градежништвото: за давање заеми на помали градежни претпријатија за набавка на поситна механизација и за изградба на работни простори за проектански организации во Скопје;

Во сообраќајот: за изградба на нови поштенски згради, за изградба на бензински станици, аутосервиси и изградба на автобуски станици;

Во трговијата и угостителството: за започнување градба на комерцијален изложбен простор, за изградба на продавнички простор во поголемите потрошувачки центри; за изградба и проширување на хотели и ресторани во бањите и за изградба на објекти за унапредување на туризмот на Охридското Езеро;

Во занаетчиството: за формирање на нови сервиси при станбените заедници за потребите на домаќинствата и станбените згради; за набавка на механизација во градежното занаетчиство и за потребни производни капацитети;

Во општествениот стандард: за изградба на училиштен простор; за општообразовното школство, стручното школство, факултетски згради, здравствени објекти.

Се овластува Извршниот совет да одреди поблиска намена на овие средства.

За изготвување техничка документација, за полагање гарантни износи за одобрени заеми од сред-

ствата на свој фонд во Кумановска и Охридска околија и за друго до 250 милиони динари. Се овластува Извршниот совет да изврши распределба на овие средства по одделни намени.

7. Од делот на средствата на Републичкиот инвестиционен фонд што се формираат од ануитетите по заеми дадени од овој фонд, Југословенската инвестициона банка и Југословенската земјоделска банка — Централна за НРМ, ќе даваат заеми за фондот на обртни средства на стопанските организации на кои им се дадени инвестициони заеми за основни средства.

8. За инвестиционите заеми што се одобруваат од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во Кумановска и Охридска околија, корисниците на заемите не се задолжени да го полагаат пропишаното учество во трошоците на инвестициите.

9. Се овластува Извршниот совет да ги пропише условите и начинот на доделување на заемите.

2

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

1. Средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба се формираат спрема постојните прописи.

2. Републичкиот фонд за станбена изградба учествува во приходите на општинските фондови за станбена изградба од придонесот за станбена изградба со 20%.

3

ФОНДОВИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО

1. Шумските стопанства, од цената на дрвата на корен и од приходите од споредните производи, плаќаат придонес на околинските фондови за унапредување на шумарството по следните норми:

Кумановска, Скопска и Тетовска околија	20%
Битолска и Охридска околија	25%
Титоввелешка и Штипска околија	40%

2. Во 1960 година Републиката не учествува во приходите на околинските фондови за унапредување на шумарството.

4

ФОНДОВИ ЗА ПАТИШТА

Приходите на фондовите за патишта се распределуваат по одделни фондови и тоа:

	Фондови за патишта		
	Репуб- лички	Око- лински	Општин- ски
а) Данок на промет на транспортни услуги од приватни возила	60%	20%	20%
б) Државни такси на моторни возила	60%	20%	20%
в) Државни такси на запрежни возила	—	60%	40%
г) Општински такси на возила	—	—	100%
д) Приходите од продадена трева, овошје и дрва од патното земјиште, ќе се уплатуваат во оној			

фонд за патишта, од кој се врши финансирањето за одржување и реконструкција на тие патишта.

г) Приходите од парични казни за повреда на сообраќајните прописи, прописите за јавните патишта и оштетување на патиштата, ќе се уплатуваат во фондот на патишта на онаа политичко-територијална единица, чии органи ја донеле одлуката за казна.

Глава XVII

УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во делот на придонесот од доходот на стопанските организации што според постојните прописи им припаѓа на Републиката и народните одбори, Републиката не учествува.

Глава XVIII

РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ

1. Вкупните расходи на републичкиот буџет изнесуваат 10.978 милиони динари.

2. Буџетската резерва на Републичкиот буџет изнесува 413 милиони динари.

3. Од вкупните републички приходи, на Републичкиот буџет му припаѓаат:

а) 100% од републичкото учество во заедничките приходи на народните републики и народните одбори;

б) дотации од федерацијата;

в) други приходи предвидени со Републичкиот буџет.

Глава XIX

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Општествените планови на општините и околините треба да бидат во согласност со Сојузниот и со овој општествен план и преку структурата на вложувањата и мерките за развој на стопанството, општествениот стандард и личната потрошувачка на своето подрачје, да придонесуваат за остварувањето на задачите и предвидувањата со Сојузниот и овој план.

Плановите на стопанските организации треба да бидат во согласност со целите и задачите на Сојузниот општествен план, овој план и плановите на околините и општините. Поради тоа потребно е да се координира работата на стопанските организации преку соборите на производителите, стопанските комори, стручните здруженија, задружните и други организации.

2. Овој општествен план влегува во сила од 1 јануари 1960 година.

215.

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1960 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Буџетот на Народна Република Македонија (Републичкиот буџет) за 1960 година со Законот за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1960 година, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1959 година и на седницата на Соборот на прсизводителите одржана на 29 декември 1959 година.

У бр. 21

29 декември 1959 година
СкопјеПретседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН
ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1960 ГОДИНА

Член 1

Буџетот на Народна Република Македонија (Републичкиот буџет) за 1960 година содржи:

приходи — — —	Динари 5.103.000.000
расходи — — —	Динари 10.978.000.000
вишок на расходи —	Динари 5.875.000.000

Член 2

Вишокот на расходите над приходите по Републичкиот буџет се покрива со дотација предвидена во Сојузниот буџет.

Член 3

Се овластува Извршниот совет, во случај на нерамножен прилив на приходите по Републичкиот буџет да може да склучи заем во износ од 1.000.000.000 динари, доколку овие средства не може да ги обезбеди од средствата на Републичкиот резервен фонд.

Член 4

Вишокот на расходите над приходите на самостојните установи во износ од 485.038.000 динари се покрива со дотација од Републичкиот буџет, со тоа што распоредот на нивните вкупни средства на лични и материјални расходи се утврдува со овој буџет.

Член 5

Вишокот на расходите над приходите по претсметките на фондовите во износ од 784.000.000 динари се покрива со дотација од Републичкиот буџет.

Нераспределените средства по претсметките на фондовите можат да се користат само со претходна согласност на Државниот секретаријат за работи на финансиите.

Член 6

Средствата одобрени по Републичкиот буџет за 1959 година за инвестиции, што органите, установите и организациите на кои им се дадени не ги утрошат до крајот на 1959 година, можат, по одобрение на Државниот секретаријат за работи на финансиите, да се употребат во 1960 година за довршување на започнатите работи.

Член 7

Средствата за нестопански инвестиции по претсметката на Извршниот совет во износ од 721.000.000 динари ќе се утрошат според програмата што ќе ја утврди Народното собрание по предлог од Извршниот совет.

Се овластува Извршниот совет, во исполнување на програмата до висината на износот од претходниот став, да ја одреди висината на средствата за изградбата на одделните објекти во 1960 година.

Член 8

Нови кредити за инвестициони расходи на товар резервата по Републичкиот буџет можат да се одобруваат само врз основа на програма што претходно ќе ја одобри Извршниот совет и врз основа на изработени и одобрени инвестициони елаборати.

Нови кредити за инвестициони расходи на товар на резервата по Републичкиот буџет за објекти чија изградба не може да се заврши со средствата што можат да се одобрат во 1960 година, Извршниот совет ќе одобри врз основа дополнителна програма што ќе ја утврди Народното собрание.

Член 9

Средствата што надлежните заводи за социјално осигурување сходно член 24, 26 и 29 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците ги враќаат во корист на одделните позиции на личните расходи по претсметките на органите и установите, можат да се користат само за потребите предвидени во рамките на партијата лични расходи и тоа по претходна согласност на Државниот секретаријат за работи на финансиите.

Член 10

На товар партиите на функционалните расходи по претсметките на органите и установите не можат да се вршат расходи за кои во претсметките постојат соодветни позиции во партиите на личните и оперативните расходи.

Член 11

Нови назначувања на службеници во органите и установите можат да се вршат само во рамките на утврдената систематизација на работните места и доколку се обезбедени средства по претсметката на соодветниот орган односно установа.

Извршниот совет може за одделни органи и установи да определи во рамките на утврдената систематизација на работните места да се назначуваат само одреден број нови службеници.

Установи во смисла на овој член се установите основани од Извршниот совет, што се финансираат или примаат дотација од буџетот.

Член 12

Средствата по претсметките на органите и установите за плаќање на хонорари не можат во текот на годината да бидат зголемувани.

**ПРЕГЛЕД
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1960 ГОДИНА**

ПРИХОДИ	РАСХОДИ
I. Заеднички приходи:	I. Расходи на републичките органи и установи:
— Придонес на буџетите од личниот доход на работниците во општественото стопанство — — — — — 1.502,000.000	— Лични расходи — — — — — 3.006,581.000
— Придонес на буџетите од личниот доход на работниците всен од општественото стопанство — — — — — 1.138,000.000	— Материјални расходи — — — — — 1.477,487.000 4.484,068.000
— Вонреден придонес на буџетите од личниот доход — — — — — 23,000.000	II Илинденски пензии:
— Данок на доход од земјоделството — — — — — 550,000.000	— Илинденски пензии — — — — — 59,000.000
— Данок на доход од самостојни занимања и останала имовина — — — — — 234,000.000	III Дотации:
— Општински прирез од земјоделството — — — — — 490,000.000	— На самостојните установи — — — — — 485,038.000
— Општински данок на промет — — — — — 422,000.000	— На општествените и други организации — — — — — 294,000.000
— Данок на промет што го плаќаат граѓаните и граѓанско правните лица — — — — — 89,000.000	— На фондвите — — — — — 784,000.000
— Земјарина — — — — — 67,000.000	— На околиците — — — — — 3.609,000.000 5.172.038.000
— Административни такси — — — — — 117,000.000	IV Нестопански инвестиции:
— Судски такси — — — — — 111,000.000	— Нестопански инвестиции — — — — — 850,000.000
— Данок на промет од индивидуалните производители на на тутун и хмељ — — — — — 162,000.000	V Обврски по буџетот и буџетска резерва:
— Данок на промет од пиво, ракија и жестки алкохолни пијалаци — — — — — 53,000.000	— Обврски по буџетот и буџетска резерва — — — — — 412.894.000
— Придонес од фондот за заедничка потрошувачка на стопанските организации — — — — — 15,000.000	
II. Приходи од републичките органи и установи:	
— Републички органи и установи — — — — — 100,597.000	
III. Останати приходи:	
— Останати и непредвидени приходи — — — — — 29,403.000	
IV. Дотација:	
— Дотација за урамнотежување на буџетот — — — — — 5.875,000.000	
Вкупно приходи: 10.978.000.000	Вкупно расходи: 10.978.000.000

По исклучок средствата од претходниот став можат да се зголемуваат по одлука на Извршниот совет со која се определува извршување на одредени задачи и се предвидува можност за хонорарно плаќање.

Член 13

Органите и установите во текот на буџетската година можат да наредат прекувремена работа со плаќање на надоместок само врз основа на претходна согласност од Секретаријатот за општа управа и Државниот секретаријат за работи на финансите.

Член 14

Од сите приходи на Републичкиот буџет што ќе се остварат во текот на 1960 година ќе се одделува 3% во полза на Републичкиот резервен фонд.

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

216.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1958 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за завршната сметка за извршување на Буџетот на Народна Република Македонија за 1958 година, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1959 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 29 декември 1959 година.

У бр. 22

29 декември 1959 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1958 ГОДИНА

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1958 година по буџетот на Народна Република Македонија од сваа година изнесуваат:

I. По Републичкиот буџет:

Приходи	— — — —	Динари 7.494.002.733
Расходи	— — — —	Динари 7.479.780.925
Вишок на приходи	— —	Динари 14.221.808

II. По претсметките на установите со самостојно финансирање:

Приходи	— — — —	Динари 3.033.852.111
Расходи	— — — —	Динари 2.990.291.985

III. По претсметките на посебните републички фондови:

Приходи	— — — —	Динари 2.158.442.307
Расходи		Динари 1.790.955.837

Член 2

Вишокот на остварените приходи над извршените расходи по Републичкиот буџет во износ од 14,221.808 динари се распоредува и тоа 2,844.361 динар во постојаниот републички резервен фонд, а остатокот од 11,377.447 динари претставуваат приход на Републичкиот буџет за 1959 година.

Член 3

Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1958 година, заедно со завршните сметки на установите со самостојно финансирање и посебните фондови од член 1 на овој закон, се составен дел на законот.

Член 4

Се одобрува завршната сметка за извршување на Буџетот на Народна Република Македонија за 1958 година согласно на одредбите од член 106 ст. 2 од Основниот закон за буџетите.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

217.

Народното собрание на Народна Република Македонија, на Дванаесеттата седница на Републичкиот собор одржана на 29 декември 1959 година и на Тринаесеттата седница на Соборот на производителите одржана на 29 декември 1959 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 1958 ГОДИНА

I. Се одобрува завршната сметка на Републичкиот инвестиционен фонд за 1958 година и тоа:
(во милиони дин.)

A

Вкупно остварени средства	14.774,5
Вкупно утрошени средства	9.623,5
Неутрошени средства	5.151,0

B

Вкупно остварени средства	14.774,5
Вкупно ангажирани средства	16.070,4
Повеќе ангажирано средства	1.295,9

II. Во повеќе ангажираните средства од 1.295,9 милиони динари ќе се вратат на Фондот во 1959 година и тоа:

1. Од редовно одобрените заеми во 1959 година на авансираните во 1958 година стопански организации	312,9
--	-------

**ЗАВРШНА СМЕТКА
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 1958 ГОДИНА**

(во милиони)

Per. Broj	ПРИЛИВ НА СРЕДСТВАТА		ОДЛИВ НА СРЕДСТВАТА				Per. Broj	Утрошено	Неутроше- ни транс- ни обврски за 1959 г.
	Планирано	Остварено	Планирано	Ангажи- рано	Утрошено	Неутроше- ни транс- ни обврски за 1959 г.			
1. Пренесени неутрошени средства од 1957 година	3.567,0	3.567,0	I — ОГРАНИЧУВАЊЕ				143,0	594,7	—
2. Дотација од ОИФ редовна за учество и гарантни износи	6.200,0 1.399,9	7.600,0 7.599,1	II — ДИРЕКТНИ ИСПЛАТИ				100,0	100,0	—
3. Ануитети камата отплата	1.051,8 1.614,2	2.666,0	1. Дотација за секундарни патшта				340,0	340,0	—
4. Повратени гарантни износи	63,0	303,2	2. Дотација на фондот за шумарство				545,8	564,2	—
5. Разни непредвидени приходи	—	46,9	3. Гарантни износи				—	122,2	—
6. Повраќај по заеми во користење од минали години	—	591,5	4. Други непредвидени расходи				—	15,0	—
			5. Провизија на исплатени заеми				—	—	—
			III — ЗАЕМИ ВО СТОПАНСТВОТО				8.680,6	9.229,3	4.749,5
			1. Редовни заеми за основни средства				276,7	245,4	192,3
			2. Заеми за основни средства за учество				348,3	348,3	—
			3. Заеми за основни средства за учество од посебна дотација				109,2	439,8	173,1
			4. Заеми за основни средства за пречекорување				161,2	279,4	264,4
			5. За обртни средства				—	142,8	142,8
			6. За наплатени ануитети				—	339,7	—
			7. Депозит за 1959 година				—	—	—
			IV — ЗАЕМИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО				2.011,0	1.764,7	1.098,9
			1. Редовни заеми за основни средства				214,1	241,9	136,2
			2. Заеми за основни средства за учество				146,0	146,0	—
			3. Заеми за основни средства за учество од посебни дотации				—	92,7	91,1
			4. Заеми за основни средства за пречекорување				553,0	553,0	—
			5. За основни средства — задружни штедилници				268,1	268,1	217,6
			6. За купување на недвижности				—	56,3	56,3
			7. За обртни средства				—	106,6	—
			8. Депозит за 1959 година				—	80,3	—
			9. Депозит за 1960 година				—	—	80,3
			Вкупен одлив				13.897,0	16.070,4	9.623,5
			Вкупен прилив				13.897,0	14.774,5	—
			Повеќе ангажирани средства				—	—	+ 5.151,0 - 5.151,0
			Вкупен прилив				13.897,0	16.070,4	1.295,9

БИЛАНС
НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1958 ГОДИНА

Ред. број	О П И С	Претколона		Лавна ко- лона	Ред. број	О П И С	Претколона		Лавна ко- лона
		За озна- ките а, б, итн.	За редните бројеви				За озна- ките а, б, итн.	За редните бројеви	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А — СРЕДСТВА НА ФОНДОТ								
	I — СОСТОЈБА НА ПРЕНЕСЕНИТЕ СРЕДСТВА ОД МИНАТАТА ГОДИНА								
1.	Кај банката што го води фондот		17.567,7	17.567,7					
2.	Кај банката што ги води издвоените средства		—	—					
	II — ПРИЛИВ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ТЕКУШТАТА ГОДИНА								
3.	Кај банката што го води фондот								
	а) книтсодствен прилив во текуштата година	+ 56.479,5							
	б) преноси и расходи на фондот со ограничувањето	— 2.788,3	53.691,2						
4.	Кај банката што ги води издвоените средства на фондот								
	а) книговорствен прилив во текуштата година	+ —		53.691,2					
	б) преноси и расходи од издвоените средства	—							
	III — ВКУПНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА СМЕТКА 67/I + II								
5.	Кај банката што го води фондот (1+3)								
6.	Кај банката што ги води издвоените средства на фондот (2+4)								
	IV — СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА СМЕТКАТА ОГРАНИЧУВАЊЕТО 687								
7.	Кај банката што го води фондот								
	V — СРЕДСТВА НА ФОНДОТ ВО НЕПОТРОШЕНИ ГАРАНТНИ ИЗНОСИ								
8.	По заемите за инвестиции								
9.	По краткорочните кредити								
	VI — ВКУПНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА 31-ХП-1958 ГОД.								
10.	Кај банката што ги води фондот (5+7)								
11.	Кај банката што ги води издвоените средства (6+8+9)								
	Б — ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ								
	VII — СОСТОЈБА ПО ЗАЕМИТЕ ОД ФОНДОТ								
12.	Кај банката што го води фондот								
	а) заеми во отплатување за основни средства			55.804,0					
	б) заеми во користење за основни средства			9.013,6					
	в) стасани обврски по заемите за основни средства (парт. со долг. салдо)			923,1					
	г) заеми во отплатување за обртни средства			327,3					
	д) заеми во користење за обртни средства			39,9					
	е) стасани обврски по заемите за обртни средства (парт. со долг. салдо)			—					66.107,9
13.	Кај банката што ги води издвоените средства								
	а) заеми во користење на основ. средства			—					
	б) заеми во отплатување за основните средства			—					
	в) стасаните обврски по заемите за основни средства			—					66.107,9
14.	Вкупно состојбата на утрошените средства на фондот (12 + 13)								66.107,9 66.107,9
	VIII — НЕУТРОШЕНИ СРЕДСТВА								
15.	Кај банката што го води фондот								
	а) неутрошени депозити								1.219,0
	б) други неутрошени средства без огран.								3.932,0 5.151,0
16.	Кај банката што ги води издвоените средства								
	а) неутрошени средства за учество и прече- курувања								1.590,4 1.590,4
	б) неутрошени гарантни износи (8 + 9)								
17.	Неутрошени средства од огранич. во 1958 г.								
	а) средства на фондот без ограничувањето на- малени за средствата на депозитот								—
	б) состојба на потршените средства на фондот без состојбата на потрошувачката по депозитите								—
	в) повеќе потршени средства на фондот								—
	г) состојба на издв. сред. од ограничув.								594,7 7.336,1
	IX — ВКУПНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА 31-ХП-1958 ГОД.								
18.	Кај банката што ги води фондот (12 + 15 + 17)								71.853,6
19.	Кај банката што ги води издвоените средства (13 + 16 колона 9)								1.590,4 73.444,0

2. Од вратените краткорочни позајмици дадени во 1958 година на народните одбори за покривање обврските по заемите на стопанските организации одобрени од Општиот инвестиционен фонд 207,9
3. Од пренесеното пресметано ограничување во 1958 година 594,7
4. Од приливот на средствата во Фондот во 1959 година 180,4

III. За ликвидирањето на повеќе ангажираните средства од Фондот во износ од 1.295,9 милиони динари ќе се грижи во 1959 година Југословенската инвестициона банка — Централна за Народна Република Македонија во Скопје.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 60

29 декември 1959 година

Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

**Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.**

**Претседател
на Соборот**

**на производителите,
Борко Темелковски, с. р.**

**Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.**

218.

На основа член 3 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија и член 81 од Законот за државната управа, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОКОВ ПРОМЕТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Државниот секретаријат за стокосв промет го следи извршувањето на републичкиот општествен план во поглед на стоковиот промет и ги врши управните работи од републичката надлежност во областа на стоковиот промет и трговските, угостителските и туристичките услуги, се грижи за спроведување на прописите на трговската, угостителската и туристичката дејност и обезбедувањето на снабдувањето на пазарот, се грижи за спроведувањето на стопанските и управните мерки на пазарот, го обезбедува спроведувањето на прописите за пазаршната инспекција, ги врши и другите управни работи од републичката надлежност во областа на стоковиот промет, доколку некој од тие работи не се ставени во надлежност на други републички органи на управата.

Работите од претходниот став Државниот секретаријат ги врши преку своите организациони единици одредени во чл. 10 од оваа уредба и Па-

заришниот инспекторат како посебен орган на управата во состав на Државниот секретаријат.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ

а) Државен секретар

Член 2

На чело на Државниот секретаријат стои, со неговата работа раководи и го преставува државниот секретар.

Член 3

Државниот секретар ги потпишува сите акти на Државниот секретаријат, доколку со посебни прописи или со решение на државниот секретар донесено на основа на законот не е инаку одредено.

Државниот секретар може да ги овласти раководителите на основните организациони единици да донесуваат решенија во управна постапка, превземаат определени управни дејствија и даваат објаснувања за примената на поедини прописи кои се однесуваат на работите од делокругот на организационите единици.

Државниот секретар не може да го пренесе овластувањето за потпишување на акти кои се упатуваат до Извршниот совет, неговите одбори и комисији, до претседателите на народните одбори како и за други акти кога е тоа предвидено со посебни прописи.

Член 4

Државниот секретар е должен на Извршниот совет и на републичките совети и органи на управата да им укажува на несогласностите по поедини прописи кои се однесуваат на работите од делокругот на Државниот секретаријат за законите и другите прописи, како и на потребата да бидат регулирани поедини прашања и преземање на соодветни мерки од значење на стоковиот промет, доколку тие работи не спаѓаат во надлежност на некој друг републички орган на управата или совет.

Член 5

Државниот секретар дава согласност на прописи за кои таа согласност е предвидена, како мислење на нацрти на прописите и други акти што му се доставуваат на основа член 55 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет.

Член 6

Државниот секретар го организира вршењето на работите во Државниот секретаријат, одредува задачи, дава упатства за работа и се грижи за унапредување на службата.

Државниот секретар ги распоредува службениците на работа по основните организациони единици.

Член 7

Државниот секретар решава за службеничките и работните односи на службениците и работниците на Државниот секретаријат, освен за оние за чии службенички односи решава Извршниот совет. или секретарот на Извршниот совет.

Државниот секретар е највисок дисциплински старешина за службениците и работниците на Државниот секретаријат.

Одредени дисциплински овласти државниот секретар може да ги пренесе на помошникот на државниот секретар или на раководителите на основните организациони единици.

Член 8

Државниот секретар ги образува стручните комисији и ги именува и разрешува нивните членови. Државниот секретар им дава одобренија на службениците на Државниот секретаријат за учествување во работата на стручни комисији што ги образуваат други органи. Доколку службениците на Државниот секретаријат учествуваат во работата на комисији како претставници на Државниот секретаријат, по потреба може да им дава упатства за работа во тие комисији.

Член 9

Во Државниот секретаријат постои положај на помошник на државниот секретар.

Помошникот на државниот секретар му помага на државниот секретар во раководењето со работите на Државниот секретаријат, во рамките на правата и должностите кои ќе ги одреди државниот секретар.

б) Организациони единици

Член 10

Основни организациони единици на Државниот секретаријат се:

1. Одделение за трговија
2. Група за надворешна трговија
3. Група за угостителство и туризам
4. Реферат за правни работи
5. Општи отсек.

Член 11

Во делокругот на Одделението за трговија спаѓаат сите работи од надлежноста на Државниот секретаријат кои се однесуваат на:

1. проучување на организацијата и развојот на трговската мрежа и материјално-техничката основа на трговијата, следење снабдееноста на пазарот и прашањата на цените и трошоците на трговијата;
2. следење и анализа на односите на пазарот, извршување на поставените планови и распределбата на вкупниот приход на внатрешната трговија;
3. следење на техничката опременост на организациите кои учествуваат во прометот и проблемите на кадрите во трговијата.

Одделението во својот состав има отсек за снабдување и цени кој ги обавува работите од точка 1 на овој член, како и реферат за општествен план кој ги обавува работите од точка 2 на овој член и реферат за инвестиции и кадрови кој ги обавува работите од точка 3 на овој член. Отсекот во својот делокруг се грижи и за примената на прописите и мерките во областа на стоковиот промет, дава стручни мислења и соработува со други државни органи, установи и организации кои работат во оваа област.

Член 12

Во делокруг на Групата за надворешна трговија спаѓаат сите работи од надлежноста на Државниот секретаријат што се однесуваат на надворешно-трговската размена, организацијата, развојот на над-

ворешно-трговската мрежа и кадрите кои работат на работите на надворешната трговија.

Член 13

Во делокруг на Групата за угостителство и туризам спаѓаат сите работи од надлежноста на Државниот секретаријат кои се однесуваат на организацијата и развојот на мрежата, движењето на прометот и цените на услугите, кадрите, користењето на кредити и распределба на вкупниот приход од областа на угостителството и туризмот.

Член 14

Во делокругот на рефератот за правна работа спаѓаат:

1. обавување на стручно правните работи во врска со изработка на прописи од областа на стоковиот промет;
5. давање објаснување за правилната примена на прописите од областа на стоковиот промет;
3. следење на прописите и другите акти на народните одбори на околиите и општините и нивните органи од областа на стоковиот промет донесени вон управна постапка за оценување на нивната законитост;
4. следење на актите на Трговската комора, Угостителската комора на НРМ, деловните здруженија на кои Државниот секретаријат врши надзор и Туристичкиот сојуз на Македонија во вршење контрола на законитоста во смисла на постојните прописи;
5. следење и проучување на прашањата за организација на органите на државната управа (народни одбори на околи и општини) надлежни за работата на стоковиот промет; и
6. водење управна постапка, презимање управни дејства и приготвување на управни акти, доколку тие работи не спаѓаат во делокругот на другите организациони единици.

Член 15

Во делокругот на Општиот отсек особено спаѓа:

1. приготвување решенија за службеничките и работничките односи на службениците и работниците на Државниот секретаријат и водење на персонална евиденција за овие службеници;
2. приготвување и извршување на претсметката и работите на сметководството и економатот;
3. канцелариското и архивското работење; и
4. водење евиденција за стручните службеници во органите на државната управа (народни одбори на околи и општини) надлежни за работата на стоковиот промет, угостителството и туризмот и вршење работите во врска со стручното образование и усовршување на тие службеници.

III. ОРГАНИ НА УПРАВАТА ВО СОСТАВ НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ

Член 16

Во состав на Државниот секретаријат како посебен орган на управата постои Пазаришен инспекторат (во понатамошен текст: Инспекторат).

Член 17

Инспекторатот ги врши работите кои му се ставени во надлежност по посебните прописи за пазаришната инспекција.

Член 18

На чело на Инспекторатот стои и со неговата работа раководи главниот пазаришен инспектор.

Во случај на отсутност, главниот пазаришен инспектор го заменува пазаришен инспектор кого го одреди државниот секретар. За својата работа и работата на Инспекторатот главниот пазаришен инспектор одговара на државниот секретар.

Член 19

Инспекторатот пред Извршниот совет го претставува државниот секретар а према останатите органи, установи и организации главниот пазаришен инспектор.

Член 20

Работите на Инспекторатот ги врши главниот пазаришен инспектор и пазаришните инспектори.

Член 21

Главниот пазаришен инспектор му поднесува предлози и дава мислења на Државниот секретаријат за презимање мерки и донесување прописи во работите од областа за која е основан, а за кои е надлежен Извршниот совет или Државниот секретаријат.

Член 22

Главниот пазаришен инспектор го организира вршењето на работата во Инспекторатот и се грижи за унапредување на службата.

Главниот пазаришен инспектор е непосреден дисциплински старешина за службениците и работниците на Инспекторатот.

Член 23

Главниот пазаришен инспектор ги потпишува актите на Инспекторатот, освен актите наведени во чл. 3 став 3 од оваа уредба.

Член 24

Надзор над работата на Инспекторатот врши Државниот секретаријат.

Во вршењето надзор од претходниот став државниот секретар ги има правата предвидени во чл. 58 од Законот за државната управа.

Инспекторатот е должен да ги доставува на Државниот секретаријат актите донесени вон упоравна постапка.

IV. ОВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ

Член 25

Со работата на одделението раководи началник, со работата на групите раководат раководители на групите а со работата на отсекоот шефот на отсекоот. Со рефератот за правните работи раководи самостоен советник, кој има должности и овласти на началник на одделение.

Во случај на отсутност на началникот, раководителот на групата, шефот на самостојниот отсек и раководителот на Рефератот за правни работи ги заменува службеник кого го одреди државниот секретар.

Во вршењето на работите на началникот на одделението, раководителот на групата, шефот на самостојниот отсек и самостојниот советник како раководител на рефератот за правни работи се должни да се придржуваат кон упатствата кои им

ги дава државниот секретар и нему му одговараат за својата работа. Шефовите на отсеците во состав на одделение треба да се придржуваат и кон упатствата и инструкциите кои им ги дава началникот на одделението.

Член 26

Покрај должностите и овластите предвидени во чл. 75 од Законот за државната управа началникот на одделението е должен да се грижи за стручното усовршување на службениците во одделението а особено да води сметка приправниците да се запознаат со сите работи на кои работат.

Член 27

Должности и овласти на началник на одделение имаат и раководителите на групите и самостојниот советник како раководител на рефератот за правни работи.

Со работата на отсекоот кој е во состав на одделение раководи шефот на отсекоот под непосредни упатства на началникот на одделението. Поважните акти и другите работи на отсекоот ги приготвува и извршува самиот шеф на отсекоот. Шефот на отсекоот има должности и овласти пропишани во чл. 76 од Законот за државната управа.

Член 28

Референтите и другите службеници во одделението, групите и отсекоот ги проучуваат прашањата и предметите од делокругот на одделението, отсекоот односно групата, приготвуваат документација, реферати и решења за тие прашања и предмети, работат на изработка на прописи, водат потребна евиденција и вршат други работи што ќе им се доверат.

Покрај работите од претходниот став пазаришните инспектори ги вршат и сите работи предвидени по посебните прописи.

V. ТУРИСТИЧКИ СОВЕТ

Член 29

Во Државниот секретаријат постои Туристички совет, како стручен советодавен орган со задаток да по барање на државниот секретар или по сопствена иницијатива на Државниот секретаријат му дава стручни мислења по сите прашања за организацијата и функционирањето на туризмот во Народна Република Македонија.

Пред донесување на прописи од областа на туризмот како и пред предлагање на Извршниот совет или на друг орган донесување на прописи или планови за развој на туризмот, Државниот секретаријат е должен за тие прописи односно планови претходно да го прибави мислењето на Туристичкиот совет.

Член 30

Туристичкиот совет се состои од претседател и 14 до 20 члена.

По еден член на Туристичкиот совет се именува по предлог на Републичкиот завод за стопанско планирање, Републичката дирекција за патишта, Дирекцијата на југословенските железници за НРМ, Туристичкиот сојуз на НРМ, Угостителската комора на НРМ, Здружението на природните лечилишта на НРМ, Синдикатот на трговските, угостителските и туристички работници — Републички одбор

за Македонија, Совет за култура на НРМ, Југословенската инвестициона банка — Централна за НРМ, републичкиот Државен секретаријат за внатрешни работи, Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ, а останатите се именуваат од редовите на истакнатите стручњаци од областа на туризмот.

Член 31

Членовите и претседателот на Туристичкиот совет ги именува и разрешува државниот секретар.

Член 32

Туристичкиот совет работи и донесува заклучоци на седници.

Седниците на Туристичкиот совет ги свикува и со нивната работа раководи претседателот на Советот.

Државниот секретар и помошникот на државниот секретар можат да присуствуваат на седниците на Туристичкиот совет и да учествуваат во расправувањето.

Член 33

Туристичкиот совет донесува свој деловник во согласност со државниот секретар.

Член 34

Стручната и административната служба на Туристичкиот совет ја обавува групата за угостителство и туризам на Државниот секретаријат.

Средствата за работата на Туристичкиот совет се обезбедуваат од претсметката на приходите и расходите на Државниот секретаријат.

VI. КОЛЕГИУМ И СТРУЧНИ КОМИСИИ

Член 35

За расправување на поедини начелни и други поважни прашања што се однесуваат на организацијата и останатите работи од неговиот делокруг во Државниот секретаријат постои колегиум.

Во колегиумот влегуваат: помошникот на државниот секретар, началникот на одделението за трговија, главниот пазарисен инспектор, раководителот на групата за надворешна трговија, раководителот на групата за угостителство и туризам, раководителот на рефератот за правни работи како и други службеници кои ќе ги одреди државниот секретар.

На поедини седници на колегиумот може да се повикуваат раководителите или стручните службеници на републичките совети и органи на управата како и преставници на други органи, установи, и организации.

Колегиумот по потреба го свикува и со неговата работа раководи државниот секретар.

Член 36

Во колегиумот особено се расправуваат: основните проблеми во врска со изработка на нацрти на прописи, поважните нацрти на прописи на кои Државниот секретаријат е должен да дава забелешки, објаснувања кои државниот секретар е должен да ги дава, поважните прашања за внатрешната организација и на персоналната служба како и другите прашања кои државниот секретар ги изнесе,

Член 37

На состанокот на колегиумот се води записник кој содржи: имиња на присатните членови, дневниот ред, поважните заклучоци за поедини прашања на дневниот ред, како и мислења на поедините членови на колегиумот доколку тоа тие го бараат.

Член 38

Заклучоците на колегиумот што претставуваат упатства за работа на Државниот секретаријат се соопштуваат по правило на службениците. Кои заклучоци ќе се соопштуваат на службениците одлучува државниот секретар.

Член 39

Кога за поедини работи од надлежноста на Државниот секретаријат е потребно посебно проучување или друга стручна соработка кои не можат да се обезбедат во рамките на Државниот секретаријат, може да се образуваат стручни комисији.

VII. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Член 40

Систематизацијата на работните места се утврдува на начинот и во рамките на бројот на работните места одреден во Прилогот, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 41

Во Државниот секретаријат постојат 2 работни места за назначување на приправници, кои не влегуваат во бројот на работните места предвидени во Прилогот.

Член 42

Во Прилогот на оваа уредба се одредуваат највисоките звања на кои што службениците можат да се назначат односно унапредат.

Член 43

Во Државниот секретаријат службениците можат да се назначуваат и унапредуваат под условите пропишани со Законот за јавните службеници само во звањата и во рамките на бројот на работните места утврдени во Прилогот на оваа уредба.

На работно место за кое е предвидено определено звање може да се назначи и службеник со непосредно пониско звање.

Член 44

Бројот на работните места одреден во Прилогот може да се измени со акт на државниот секретар, по претходна согласност на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет.

Член 45

Во Државниот секретаријат може да се основаат нови организациони единици само со измени на оваа уредба.

Во случај на потреба постојните организациони единици можат да се спојуваат и на основа приремено решение на Државниот секретар кое остапува во сила до изменувањето на оваа уредба, но најповеќе три месеци од донесувањето на решението,

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 46

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09—1043/1

1 септември 1959 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

П Р И Л О Г

КОН УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОКОВ ПРОМЕТ

Работните места во Државниот секретаријат за стоков промет на НРМ се распределуваат на следниот начин:

1. Државен секретар 1
2. Помошник на државниот секретар 1

3. Одделение за трговија

- Началник Советник 1

а) Отсек за снабдување и цени

- Шеф на секторот и референт за снабдување, цени и организација на мрежата со селскостопански производи Референт II в. 1
- Референт за снабдување, цени и организација на мрежата со индустриски производи Референт II в. 1

б) Реферат за општествен план

- Референт за следење и извршување на плановите на стоковиот промет, распределба на вкупниот приход како и појавите и движењето на пазарот Референт II в. 1

ц) Реферат за инвестиции и кадри

- Референт за инвестиции и кадри Референт II в. 1

4. Група за надворешна трговија

- Раководител на групата и референт за индустриски производи Советник 1
- Референт за селско-стопански производи Виши реф. I в. 1

5. Група за угостителство и туризам

- Раководител на групата и референт за туризам Советник 1
- Референт за угостителство Референт II в. 1

6. Реферат за правни работи

- Раководител на рефератот за правни работи Советник 1

7. Општи отсек

- Шеф Администратор 1
- Личен секретар на државниот секретар Канц. реф. 1

- Сметководител Сметков. реф. 1
- Архивар Администратор 1
- Дактилографи Дактилографи: Ia кл. и Ib 2
- Помошен службеник Пом. служб. 1
- Чистачка Чистачка 1

8. Пазаришен инспекторат

- Главен пазаришен инспектор Советник 1
- Инспектор за производство и промет на вино и на преработки од грозје и вино Советник 1
- Инспектор за индустрија, рударство, градежништво, сообраќај, стандардизација и др. Виши реф. I в. 1
- Инспектор за стопански организации за промет со селскостопански производи Референт II в. 1
- Инспектор за занаетчиски услуги, угостителство и туризам Референт II в. 1

219.

На основа член 81 од Законот за државната управа и точ. 1 од Одлуката за овластување Дирекцијата за патишта на НРМ својата внатрешна организација да ја утврди со правилник, во согласност со Извршниот совет на НРМ, дадена на седницата на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет на НРМ од 24-VI-1959 година, Дирекцијата за патишта на Народна Република Македонија донесува

П РА В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ПАТИШТА НА
НР МАКЕДОНИЈА

I. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ

Член 1

Работите на Дирекцијата за патишта на Народна Република Македонија (во натамошниот текст: Дирекцијата), чиј делокруг е одреден со постојните прописи ги врши Дирекцијата преку организационите единици одредени во член 2 од овој правилник.

Член 2

Основни организациони единици на Дирекцијата се:

1. Отсек за одржување,
2. Отсек за новоградба,
3. Општи отсек.

1. Организациони единици

Член 3

Отсекот за одржување ги врши следните работи:

1. Ги следи и анализира сите проблеми во областа на одржувањето на јавните патишта и во врска со тоа предлага соодветни мерки и смерници и соработува во изработувањето на прописи, нормативи и друго.

2. Го следи и анализира извршувањето на општествениот план во областа на одржувањето на јавните патишта категоризирани во I и II ред;

3. Ги следи сите постигнувања во развојот на патната мрежа и истите ги применува на нашите условија.

4. Ги врши и ги средува податоците од броење на сообраќајот за оптеретување и капацитетот на јавните патишта.

5. Преку своите технички секции за патишта во Скопје, Битола, Титов Велес и Штип се грижи за текуштото одржување на јавните патишта категоризирани во I и II ред и врши стручен надзор, контрола и евиденција на истите.

6. Прибира и средува податоци за чинењето на објектите, за експлоатација и одржувањето на јавните патишта категоризирани во I и II ред, изведува заклучоци и предлага соодветни мерки.

7. Дава стручна помош на управите и техничките секции за патишта на народните одбори.

Член 4

Отсекот за новоградба ги врши следните работи:

1. Го следи и анализира извршувањето на општествениот план во областа на изградба на јавните патишта категоризирани во I и II ред.

2. Проучува и стручно обработува прашања од областа на изградба на јавните патишта и предлага соодветни мерки.

3. Преку своите технички секции за патишта во Скопје, Битола, Титов Велес и Штип ги извршува работите на изградба на јавните патишта категоризирани во I и II ред и врши стручен надзор за истите.

4. Ја проучува патната мрежа, улогата и значајот на поодделните патни правци, а со оглед на состојбата на патиштата и интензитетот на сообраќајот се грижи за начинот и обемот за изградба на јавните патишта категоризирани во I и II ред.

5. Прибира и анализира податоци за коштањето на објектите и патиштата што се изградуваат и дава соодветни предлози.

6. Врши анализи за положбата и потребите во областа на патните фондови, изведува заклучоци и дава соодветни предлози.

7. Врши анализи за положбата на патната служба и нивната организација и предлага соодветни мерки за нивното унапредување.

8. Одржува врски и дава стручна помош на управите и техничките секции за патишта при народните одбори.

Член 5

Општиот отсек ги врши следните работи:

1. Изработува предлози на претсметки на приходите и расходите.

2. Ги извршува претсметките на приходите и расходите.

3. Припрема решенија за службеничките и работните односи на службениците и работниците на Дирекцијата и води персонална евиденција за истите.

4. Организира и врши сметководствено, канцеларско и архивско пословање.

5. Управува со инвентарот на Дирекцијата и води евиденција за истиот.

Во состав на Општиот отсек се наоѓа рефератот за правни работи.

Член 6

Рефератот за правни работи ги врши следните работи:

1. Ги врши правните работи во врска со изработка на прописите од областа на јавните патишта.

2. Дава објаснувања за правилна примена на прописите од областа на јавните патишта.

3. Ги следи прописите и другите акти на народните одбори на околиите и општините и нивните органи од областа на јавните патишта донесени вон управната постапка за оценување на нивната законитост.

4. Ги следи и проучува прашањата за организацијата на органите на управата на народните одбори на околиите и општините надлежни за работите на јавните патишта.

5. Води управна постапка и изработува управни акти, доколку тие работи не спаѓаат во делокруг на други организациони единици:

2. Технички секции за патишта

Член 7

На техничките секции за патишта во Скопје, Битола, Титов Велес и Штип, како управни установи непосредно подредени на Дирекцијата, се применуваат одредбите на Уредбата за техничките секции за патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 21/57).

Член 8

Се овластува Дирекцијата да донесе поблиски прописи за внатрешната организација, делокругот и работата на техничките секции за патишта во Скопје, Битола, Титов Велес и Штип.

II. ОБЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ

1. Директор

Член 9

На чело на Дирекцијата стои и со нејзината работа раководи директорот.

Во случај на отсутност или подолга спреченост директорот го заменува лице што го одредува Извршниот совет.

Член 10

Директорот ги потпишува сите акти на Дирекцијата, доколку со одредбите на овој правилник или со одделно решение на директорот не е инаку одредено. Директорот не може да го пренесе на други службени лица потпишувањето на актите што се упатуваат до одборите и комисиите на Извршниот совет или до Извршниот совет.

Директорот дава мислење на нацртите на прописите и другите акти што му се доставуваат по чл. 55 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет, дава согласност на прописите за кои е предвидена согласност на Дирекцијата и дава објаснение за примена на републичките прописи од областа на јавните патишта.

Член 11

Директорот е должен Извршниот совет и републичките органи на управата, како и органите на околиите и општините да ги упозорува на несогласностите на поедини прописи што се донесуваат

во работите од делокругот на Дирекцијата, со сојузните и републичките закони, како и други прописи, како и на потребата да бидат регулирани поздни поважни прашања од овие работи и на превземање потребни мерки, ако тоа не спаѓа во надлежност на други републички органи на управата.

Член 12

Директорот го организира вршењето на работите на Дирекцијата, одредува задатоци, дава упатства за работа и се грижи за унапредувањето на службата и стручната работа.

Директорот ги назначува шефовите на отсеците и одредува со кои отсеци тие ќе раководат. Спрема укажаната потреба директорот може да им доделува на шефовите на отсеците и останатите службеници и работи што не спаѓаат во делокруг на нивната работа.

Директорот ги распоредува службениците на работни места.

Член 13

Директорот решава за службеничките односи на службениците на Дирекцијата.

Директорот е највисок дисциплински старешина за службениците на Дирекцијата и шефовите на техничките секции за патишта во Скопје, Битола, Титов Велес и Штип.

Член 14

Директорот се грижи приправниците во Дирекцијата во текот на приправничката служба да се запознаат со работите, органите и организациите чие познавање им е потребно за звањето за кое се припремаат.

2. Шефови на отсеци

Член 15

Со работите на отсеците непосредно раководат шефовите, кои за својата работа му одговараат на директорот.

Работите од рефератот за правни работи ги врши референт, кој има должности и овластувања на шеф на отсек.

Во случај на отсутност или подолга спреченост, шефот на Отсекот го заменува службеник на отсекот кого за тоа ќе го одреди директорот.

Член 16

Шефовите на отсеците се одговорни на директорот за стручната и техничката обработка на проектите, елаборатите, анализите и другите материјали кои се изработуваат во отсекот со кои тие раководат.

Шефовите на отсеците се должни со стручните службеници да ги разгледуваат проектите, елаборатите, анализите и другите материјали што се изработуваат во отсекот пред него што се истите поднесат на директорот.

Член 17

Шефовите на отсеците им доделуваат на стручните службеници предмети во работа и им даваат упатства и стручна помош по конкретните работи, непосредно се грижат за стручното усовршување на службениците, а нарочно истите да се упатуваат во проблемите и потребите на праксата во работите со кои раководат.

Член 18

Шефовите на отсеците му поднесуваат на директорот на завршетокот на првото и второто полугодие на годината извештаи за работата на отсеците и му даваат мислење за работата на службениците поради нивното оценување.

3. Службеници

Член 19

Стручните службеници му помагаат на шефот на отсекот и нему му се непосредно одговорни за својата работа.

Стручните службеници можат да вршат одредени работи и под непосредно раководство на директорот, кога тоа директорот го одреди.

Под стручни службеници во смисла на одредбите од свој правилник се подразбират службениците на Дирекцијата во звање, советник, виши референт и референт.

Член 20

Службениците се нарочно должни да ги проучуваат прашањата од делокругот на отсекот, да ги вршат работите во врска со изработка на проекти, елаборати, анализи, тези, нацрти на прописи и слично, да припремаат потребна документација, реферати и акти, да водат потребна евиденција и вршат други работи што ќе им се доверат.

III. КОЛЕГИУМ И СТРУЧНИ КОМИСИИ

Член 21

За расправување на поедини начелни и други поважни прашања што се однесуваат на организацијата и останатите работи од неговиот делокруг во Дирекцијата се образува колегиум.

Во колегиумот влегуваат директорот и шефовите на отсеците.

За расправување на стручните прашања на седницата на колегиумот можат да се повикуваат и стручните соработници на Дирекцијата.

Колегиумот го свикнува и со неговите седници раководи директорот.

Директорот ги свикнува седниците по своја иницијатива и по предлог на членовите на колегиумот или стручните соработници за расправување на одделни прашања од делокругот на Дирекцијата.

Членовите на колегиумот можат да предложат во дневниот ред на седницата да се внесат и прашањата од делокругот на Дирекцијата што не се предвидени во дневниот ред.

Член 22

На седницата на колегиумот особено се расправуваат основни проблеми во врска со изработка на прописи, мерки што се предлагаат на Извршниот совет, објаснувања кои што Дирекцијата е должна да ги дава, поважни прашања за внатрешната организација и персонална служба, како и други прашања што ќе ги изнесе директорот по своја иницијатива или по иницијатива на членовите на колегиумот односно на стручните соработници.

Член 23

На седницата на Колегиумот се води записник кој содржи: фамилијарно и родено име на присутните и отсутните членови на колегиумот, причините за отсутност, дневниот ред на седницата, за-

клучци по прашањата ставени на дневниот ред и мислењата на поедини членови на колегиумот доколку тоа тие го бараат.

Член 24

Заклучоците на колегиумот што претставуваат упатства за работа на службениците на Дирекцијата се соопштуваат по правило на службениците на Дирекцијата. Кои заклучоци ќе се соопштат одлучува директорот.

Член 25

За проучување на одредени прашања и изработување нацрти на прописи од надлежноста на Дирекцијата, можат да се образуваат стручни комисији.

Членовите на комисиите ги именува и разрешува директорот.

Директорот им дава на службениците на Дирекцијата одобрение за учествување во работата на стручните комисији што ги образуваат други органи.

IV. ПОСТАПКА ПРИ ИЗРАБОТУВАЊЕ НА НОРМАТИВНИ АКТИ, АНАЛИЗИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ КОИ СЕ ПОДНЕСУВААТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ АКТИ

Член 26

Нацртите на нормативните акти се изработуваат и поднесуваат на Извршниот совет по постапка прописана со член 55 и 56 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет.

При изработка на нормативни акти, по правило, во Дирекцијата се формира стручна комисија со задаток да ја проучи материјата што ќе биде опфатена со нормативните акти и изработи тези на основа кои ќе се изработи нацртот на актот. Во комисијата се одредуваат правни, технички и други стручњаци од Дирекцијата и надвор од неа. Во комисијата можат по потреба да бидат одредени и научни, општествени и други работници од факултетите, институтите, Сојузот на синдикатите и други органи и организации.

Изработените тези, по правило, се разгледуваат од потесниот и поширокиот колегиум и по нивното усвојување се пристапува кон изработување на нацртот на нормативниот акт.

При постапувањето по член 55 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет, Дирекцијата — во зависност од материјата која што се нормативниот акт треба да се регулира — го доставува нацртот на актот на заинтересираните републички и околински органи на управата, Сојузната управа за патишта, Друштвото на градежните инженери и техничари, Друштвото за патишта, Југословенската народна армија, Дирекцијата на Југословенските железници, Дирекцијата на поштите, телеграфите и телефоните и до Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите. Доколку донесување на нормативниот акт повлекува и финансиски издатоци нацртот се доставува и до Државниот секретаријат за работи на финансите, а нацртите што содржат одредби за прекршоци и казни и до Државниот секретаријат за внатрешни работи.

Член 27

Доколку нацртите од претходниот член содржат овластувања или задолжение за Извршниот совет за донесување поблиски прописи за извршување односно спроведување на нацртот, при поднесувањето на Извршниот совет се поднесуваат и нацртите на тие поблиски прописи.

Член 28

При изработувањето на одделни проекти, елаборати, анализи и други материјали за Извршниот совет, Дирекцијата соработува со републичките органи на управата, Сојузната управа за патишта, Друштвото на градежните инженери и техничари, Друштвото за патишта, Југословенската народна армија, Дирекцијата на југословенските државни железници, Дирекцијата на поштите, телеграфите и телефоните, Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите, Народната банка на ФНРЈ — Централата за НРМ и Инвестиционата банка на ФНРЈ — Централата за НРМ.

Член 29

При спроведувањето на анкети по одделни прашања и проблеми Дирекцијата ја координира својата работа со органите и установите од претходниот член, како и други заинтересирани установи, општествени и други организации, користи материјали од анализи, анкети и евиденција со која што тие органи, установи и организации располагаат, а за материјалот од извршени анкети ги известува и им го става на расположение на тие органи, установи и организации, доколку директорот не одлучи поинаку.

Член 30

За обезбедување извршувањето односно спроведувањето на нормативните акти за чие извршување односно спроведување се грижи Дирекцијата, освен мерките од член 27, Дирекцијата изработува програми за нивното извршување односно спроведување, одржува советување со соодветните управни органи на народните одбори на околините за извршување односно спроведување на тие акти, издава прирачници и коментари, презема надзорни и други мерки.

Член 31

Освен за работите од член 26 Дирекцијата може да образува комисији и за работи од член 29, како и за сработка на одделни прашања и проблеми чија обработка не може да се обезбеди во рамките на Дирекцијата, а за која цел можат да се свикнуваат и одделни советувања со органите, установите и организациите од член 26.

Член 32

За изработување на нормативни акти, што ги донесува Дирекцијата сходно ќе се применуваат одредбите од член 26 и 27 од оваа уредба.

V. ОДНОС СО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИИТЕ

Член 33

Во рамките на својот делокруг Дирекцијата спрема органите на управата на народните одбори на околините ги врши правата и должностите утврдени со одредбите од Законот за народните одбори

на околиците, Општиот закон за уредување на општините и околиците, Законот за државната управа и други постојни прописи.

Член 34

Дирекцијата укажува стручна помош на органите на управата на народните одбори на околиците надлежни за јавните патишта на нивно барање и по своја иницијатива за унапредување работите на тие органи. Одделна стручна помош Дирекцијата укажува на овие органи, во спроведувањето на републичките нормативни акти, контролата над примена на овие акти, издигање на кадровите и организациони прашања.

VI. ОДНОС СО ТЕХНИЧКИТЕ СЕКЦИИ ЗА ПАТИШТА ВО СКОПЈЕ, БИТОЛА, ТИТОВ ВЕЛЕС И ШТИП

Член 35

Со техничките секции за патишта во Скопје, Битола, Титов Велес и Штип спрема кои оваа Дирекција врши надзор над законитоста на работењето, Дирекцијата ги прибавува актите донесени во управната постапка, како и сведенија и податоци што му се потребни за вршење на работите од неговиот делокруг спрема истите.

За вршење надзор над законитоста во работењето Дирекцијата презима мерки и дејствија за кои е овластена за отклонување на недостатоци во нивното работење.

Член 36

Од техничките секции за патишта, Дирекцијата прибавува мислења, предлози, одржува советувања при изработување на нацрти на прописи, предлози на мерки, елаборати и извештаи за состојбата и подобрување на јавните патишта.

VII. КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ

Член 37

Канцелариското работење во Дирекцијата се обавува спрема постојните прописи за канцелариското работење.

VIII. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Член 38

Систематизацијата на работните места се утврдува на начинот и во рамките на бројот на работните места одреден во Прилогот, кој е составен дел на овој правилник.

Член 39

Во Дирекцијата постојат 3 работни места за назначување на приправници, кои не влегуваат во бројот на работните места предвидени во Прилогот.

Член 40

Во Прилогот на овој правилник се одредуваат највисоките звања на кои што службениците можат да се назначат, односно унапредат.

Член 41

Во Дирекцијата службениците можат да се назначуваат и унапредуваат под условите пропишани во Законот за јавните службеници само во звањата и во рамките на бројот на работните места утврдени во Прилогот на овој правилник.

На работното место за кое е предвидено определено звање може да се назначи и службеник со непосредно пониско звање.

Член 42

Бројот на работните места одреден во Прилогот може да се измени со акт на Директорот, по претходна согласност на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет.

Член 43

Во Дирекцијата можат да се основаат нови организациони единици само со измени на овој правилник.

Во случај на потреба постојните организациони единици можат да се спојуваат и со привремено решение на директорот.

Решението од претходниот став останува во сила до изменување на свој правилник, а најмногу три месеца од неговото донесување.

IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 44

Овој правилник влегува во сила осум дена од објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 519

16 мај 1959 година

Скопје

Директор
на Дирекцијата за патишта
на НРМ,
Борис Блажевски, с. р.

П Р И Л О Г КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ПАТИШТА НА НРМ

Работните места во Дирекцијата за патишта на НРМ и техничките секции за патишта во Скопје, Битола, Титов Велес и Штип се распоредуваат на следниот начин:

I. ДИРЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА НА НР МАКЕДОНИЈА

1. Директор	советник	1
Отсек за одржување		
2. шеф	советник	1
3—4. референти	в. реф. I вр.	2
5. цртач	рефер. III вр.	1
Отсек за новогрдаба		
6. шеф	советник	1
7—8. референти	в. реф. I вр.	2
9. евидентичар	рефер. III вр.	1
10. катастар	рефер. III вр.	1
11. административен службеник	канц. рефер.	1
Општи отсек		
12. шеф	рефер. III вр.	1
13. референт за правни работи	в. реф. I вр.	1
14. архивар	канц. рефер.	1
15. дактилограф	Дактил. I-а кл.	1

16—17. сметководители	сметководител	2
18. режисер	сметководител	1
19. курир	пом. службен.	1
20—21. шофер	високв. возач	
	„Д“ категорија	2
22. чистачка	чистачка	1

II. ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА ВО СКОПЈЕ

1. шеф	в. рефер. I вр.	1
Технички отсек		
2. шеф	в. рефер. I вр.	1
3. референт за поддршка на пат.	рефер. III вр.	1
4. референти за обнова и евиден.	рефер. III вр.	1
5. Референт за проект. и објекти	рефер. III вр.	1

а) Транспорт и механизација

6. референт за транс. и механ.	висококв. раб.	1
7. евидентичар	канц. рефер.	1
8—15. стални работници	висококв. раб.	8
16—28. стални работници	квалиф. раб.	13
29—30. стални работници	полуквал. раб.	2
31—33. стални работници	неквал. раб.	3

Општи отсек

34. шеф	рефер. III вр.	1
35. референт за раб. односи и соц.	канц. рефер.	1
36. архивар	канц. рефер.	1
37. дактилограф	дактил. I-б кл.	1
38. курир	пом. службен.	1
39. возач	висококв. воз.	
	„Д“ категор.	1
40. чистачка	чистачка	1

Сметководство

41. шеф	сметк. рефер.	1
42. ликвидатор	сметководител	1
43. материјален сметководител	сметководител	1
44. режисер	сметководител	1
45. обрач. службеник	сметководител	1
46. магационер	канц. рефер.	1

Испостави за патишта

а) Гостивар

47. шеф	рефер. III вр.	1
48. надзорник	надзорн. IV вр.	1
49. палир	висококв. раб.	1
50. администратор — магационер	канц. рефер.	1
51—93. патари	квалиф. раб.	43
94—107. стални работници	квалиф. раб.	14
108—124. стални работници	полукв. раб.	17
125—127. стални работници	неквал. раб.	2

б) Скопје

128—130. надзорници	надзорн. IV вр.	3
131—155. патари	квалиф. раб.	25
156—161. стални работници	квалиф. раб.	6
162—174. стални работници	полукв. раб.	13
175—176. стални работници	неквал. раб.	2

в) Куманово

177. шеф	рефер. III вр.	1
178—179. надзорници	надз. IV вр.	2

180. палир	висококв. раб.	1
181—200. патари	квалиф. раб.	20
201. администратор — магационер	пом. канц. реф.	1
202—210. стални работници	квалиф. раб.	9
211—219. стални работници	полуквал. раб.	9
220—221. стални работници	неквалиф. раб.	2

г) Крива Паланка

222. шеф	рефер. III вр.	1
223—224. надзорници	надз. IV вр.	2
225. палири	висококв. раб.	1
226—247. патари	квалиф. раб.	22
248. администратор — магационер	пом. канц. реф.	1
249—258. стални работници	квалиф. раб.	10
259—263. стални работници	полуквал. раб.	5
264—265. стални работници	неквалиф. раб.	2

III. ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА ВИТОЛА

1. шеф	в. рефер. I вр.	1
--------	-----------------	---

Технички отсек

2. шеф	в. рефер. I вр.	1
3—4. референт за поддршка на патишта	рефер. III вр.	2
5. советник по изградба на нови патишта	советник	1
6. референт за проектирање на патишта и обекти	рефер. III вр.	1
7. референт по оператива	рефер. III вр.	1
8—27. надзорници на патишта	надз. IV вр.	20
28—227. патари	квалиф. раб.	200
228—232. палири	висококв. раб.	5
233—236. стални работници	висококв. раб.	4
237—364. стални работници	квалиф. раб.	128
365—366. стални работници	полукв. раб.	2

Општи отсек

367. шеф	рефер. III вр.	1
368. рефер. за работни односи и соц.	канц. рефер.	1
369. архивар	админист.	1
370. дактилограф I класа	дакт. I-б кл.	1
371. службеник по механизација	канц. рефер.	1
372—373. шофер	висококвал. возач „Д“ кат.	2
374. курир	пом. службен.	1
375. чистачка	чистачка	1
376—377. стражари	пом. службен.	2

Сметководство

378. шеф	сметк. реф.	1
379. ликвидатор	сметководител	1
380. материјален сметководител	сметководител	1
381. режисер	сметководител	1
382. обрачунски службеник	сметководител	1
383. магационер	канц. рефер.	1

Испостава — Прилеп

384. шеф	рефер. III вр.	1
385. градежен техник	рефер. III вр.	1

386. службеник по работни односи и соц. осигурување	канц. рефер.	1	Испостава — Гевгелија		
387. магационер	пом. канц. реф.	1	177. шеф	рефер. III вр.	1
388. стражар	пом. службен.	1	178. магационер	пом. канц. реф.	1
389. стални работник	висококв. раб.	1	179—181. стални работници	висококв. раб.	3
390—471. стални работници	квалиф. раб.	82	182—188. стални работници	квалиф. раб.	7
472—473. стални работници	полуквал. раб.	2	189—203. стални работници	полукв. раб.	15
			204—207. стални работници	неквал. раб.	4
Испостава — Охрид			V. ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА ШТИП		
474. шеф	рефер. III вр.	1	1. шеф	в. реф. I вр.	1
475. градежен техник	рефер. III вр.	1	Технички отсек		
476. службеник по раб. односи и социјално	канц. рефер.	1	2. шеф	в. реф. I вр.	1
477. магационер	пом. канц. реф.	1	3—4. референти	рефер. III вр.	2
478. стражар	пом. службен.	1	5. техничар	рефер. III вр.	1
479. стални работници	висококв. раб.	1	6. цртач	рефер. III вр.	1
480—536. стални работници	квалиф. раб.	57	7—16. надзорници	надз. IV вр.	10
537—538. стални работници	полуквал. раб.	2	17—118. патари	квалиф. раб.	102
Испостава — Кичево			а) Транспорт и механизација		
539. шеф	рефер. III вр.	1	119. референт за транс. и механ.	висококв. раб.	1
540. магационер	пом. канц. реф.	1	120—126. стални работници	висококв. раб.	7
549. стални работници	квалиф. раб.	9	127—168. стални работници	квалиф. раб.	42
Испостава — Ресен			169—209. стални работници	полукв. раб.	41
550. шеф	рефер. III вр.	1	210—211. стални работници	неквал. раб.	2
551. магационер	пом. канц. реф.	1	Општи отсек		
552. стални работници	квалиф. раб.	1	212. шеф	рефер. III вр.	1
IV. ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА Т. ВЕЛЕС			213. архивар	канц. рефер.	1
1. шеф	в. реф. I вр.	1	214. референт за работни односи и соц.	канц. рефер.	1
Технички отсек			215. дактилограф	дакт. I-б кл.	1
2. шеф	в. реф. I вр.	1	216. курир	пом. службен.	1
3. референти	рефер. III вр.	1	217. возач	висококвал.	
4. цртач	рефер. III вр.	1		возач „Д“ кат.	1
5—14. надзорници	надз. IV вр.	10	218. чистачка	чистачка	1
15—84 патари	квалиф. раб.	70	Сметководство		
а) Транспорт и механизација			219. шеф	сметк. рефер.	1
85. референт за транс. и механиз.	висококв. раб.	1	220. ликвидатор	сметководител	1
86. стални работници	висококв. раб.	13	221. материјален сметководител	сметководител	1
99—122. стални работници	квалиф. раб.	24	222. обрачунски службеник	сметководител	1
123—161. стални работници	полуквал. раб.	39	223. магационер	канц. рефер.	1
162—165. стални работници	неквал. раб.	4	224. набавувач	пом. канц. реф.	1
Општи отсек			Испостава — Струмица		
166. шеф	рефер. III вр.	1	225. шеф	рефер. III вр.	1
167. архивар	канц. рефер.	1	226. техничар	рефер. III вр.	1
168. дактилограф	дакт. I-б кл.	1	227. магационер	пом. канц. реф.	1
169. курир	пом. службен.	1	228—229. стални работници	висококв. раб.	2
170. возач	висококвал.		230—251. стални работници	квалиф. раб.	22
	возач „Д“ кат.	1	252—269. стални работници	полукв. раб.	18
171. чистачка	чистачка	1	270—271. стални работници	неквал. раб.	2
Сметководство			Испостава — Берово		
172. шеф	сметк. реф.	1	272. шеф	рефер. III вр.	1
173. ликвидатор	сметководител	1	273. техничар	рефер. III вр.	1
174. матер. сметководител	сметководител	1	274. магационер	пом. канц. реф.	1
175. режисер	сметководител	1	275—276. стални работници	висококв. раб.	2
176. магационер	канц. рефер.	1	277—298. стални работници	квалиф. раб.	22
			298—318. стални работници	полукв. раб.	20
			319. стални работници	неквал. раб.	1

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БИЛАНС

**НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЖИТАРИЦИ И ПРЕРАБОТКА ОД ЖИТО
„ЖИТО-МАКЕДОНИЈА“ — ФИЛИЈАЛА — БИТОЛА**

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	189.998	1.	Фонд на основните средства	228.928
2.	Парични средства на основ. средства	40.929	2.	Други извори на основните средства	1.999
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	10.390	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	8.255
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	277	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	2.412
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	237.405	5.	Фонд на обртните средства	23.122
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	15.723	7.	Резервен фонд и други фондови	16.372
7.	Парични средства на нераспределените средства	14	8.	Извори на нераспределените средства	3.136
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	32.900	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски	229.871
			11.	Друга пасива	—
ВКУПНО:		536.963	ВКУПНО:		536.963

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието за промет со житарици и преработка од жито „Жито-Македонија“ — Скопје — Филијала во Битола, основана е на 1-VI-1957 год.

Во текот на работната 1958 год. е остварен вкупен приход од 780,726.411 динари, како и доход во висина од 107,425.568 дин.

Остварениот доход е распореден на следниов начин: дел за додаток на личните доходи 1,519.435 дин., дел за придонес на федерацијата 8,876.265 дин., дел за придонес на републ. и одбори 1,924.148 дин.,

дел за чист приход на претпријатието 95,105.720 дин. Вкупно 107,425.568 динари.

Чистиот приход кој преостанува на стопанската организација е распореден според одлуката на работничкиот совет за: лични доходи на работниците 92,387.195 дин., резервен фонд на претпријатието 2,447.524 дин., вонреден придонес за буџет 41,245 дин. и нераспоредени средства 229.756 динари, вкупно 95,105.720 динари.

Производните и другите планови на претпријатието се остварени стопроцентно па дури и натфрлени.

БИЛАНС
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНИТ“, СКОПЈЕ

Ак т и в а			на 31 декември 1958 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	546.444	1.	Фонд на основните средства	202.184			
2.	Парични средства на основ. средства	117.178	2.	Други извори на основните средства	461.438			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	55.779	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	25.648			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	30.131			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	393.171	5.	Фонд на обртните средства	88.635			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3.140	7.	Резервен фонд и други фондови	5.125			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	426.301	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	281.031			
9.	Друга актива	10.238	10.	Добавувачи и други обврски	359.958			
			11.	Друга пасива	15.322			
	ВКУПНО:	1,552.251		ВКУПНО:	1,552.251			

БИЛАНС
НА СЕРВИСОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ ПРИ Д. З. С. М. „АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА“, БИТОЛА

Ак т и в а			на ден 31-XII-1957 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства					
1.	Основни средства	718	1.	Фонд на основните средства	—			
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Инвестиционен кредит за основни средства	—			
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	200	3.	Разни фондови	1.512			
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства					
4.	Вкупни обртни средства	20.415	4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—			
В. Средства во пресметка и друга актива			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива					
5.	Купувачи и други побарувања	15.697	5.	Извори за финансирањето на инвестициите	718			
6.	Друга актива	7.397	6.	Банка — кредит за обртни средства	35.000			
			7.	Фонд на обртните средства	—			
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства	—			
			9.	Пасивни временски разграничувања	458			
			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива					
			10.	Добавувачи и други обврски	4.780			
			11.	Друга пасива	1.959			
	ВКУПНО:	44.427		ВКУПНО:	44.427			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1957 ГОДИНА

„Агромеханизација“ — Сервис за снабдување при Д. З. С. М., Битола, е основан од страна на Д. З. С. М., Битола во текот на месец април 1957 г. со цел да го снабдува земјоделието од Битолска околија со агромеханизација.

Во текот на 1957 год. „Агромеханизација“ — Битола имаше промет од 161,625.386 дин., доход 2,636.414 дин., бруто лични доходи 948.754 дин., општествени инвестициони фондови 627.096 дин., и фонд за самостојно располагање 1,060.564 дин. Освен тоа, при распределбата на вкупниот приход, остварено е уште за резервен фонд 381.618 дин., и амортизационен фонд 69.992 дин. или вкупно фондови 1,512.174 динари. (238)

БИЛАНС

НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАНИТ“, РАДОВИШ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	180	1.	Фонд на основните средства	180
2.	Парични средства на основ. средства	664	2.	Други извори на основните средства	1.114
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	3.705	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	29
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	489	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	4.364
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	3.271	5.	Фонд на обртните средства	3.136
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	299	7.	Резервен фонд и други фондови	318
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	1.545	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	1.260
9.	Друга актива	1.492	10.	Добавувачи и други обврски	261
			11.	Друга пасива	983
ВКУПНО:		11.643	ВКУПНО:		11.645

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Градежното претпријатие „Гранит“, Радовиш, е основано на 1-1-1946 год. Претпријатието се брави со градежништво — високоградба. Во 1958 год. оствари вкупен приход од 28,057.580 дин., доход во износ од 11,326.393 дин. По извршената распределба на доходот се издвои за фондовите на претпријатие-

то 841.558 дин., а за личен доход на работниците 8,639.629 дин.

Фондот на обртните средства на претпријатието изнесува 2,129.352 дин., додека фондот на основните средства изнесува 1,294.120 дин.

Сите обврски спрема општествената заедница, кои произлегуваат од распределбата на вкупниот приход, се уплатени во законскиот срок. (161)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
„ЈУГОПЕТРОЛ“ — СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	134,648.251	1.	Фонд на основните средства . . .	134,748.251
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	5,000.000	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	—	5.	Фонд на обртните средства . . .	43,191.516
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	59,469.780	7.	Резервен фонд и други фондови . .	76,477.812
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	20,949.100
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметки и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	185,472.637	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	476,772.596	10.	Добавувачи и други обврски . . .	199,557.999
			11.	Друга пасива	194,581.586
	ВКУПНО:	861,313.264		ВКУПНО:	861,313.264

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ „ТРУДБЕНИК“, СКОПЈЕ
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	78.988	1.	Фонд на основните средства . . .	24.712
2.	Парични средства на основ. средства	6.598	2.	Други извори на основните средства	62.705
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	247
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	247	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	12.170	5.	Фонд на обртните средства . . .	14.076
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	272	7.	Резервен фонд и други фондови . .	400
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	1.000
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	19.509	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	1.865	10.	Добавувачи и други обврски . . .	11.354
			11.	Друга пасива	5.150
	ВКУПНО:	119.644		ВКУПНО:	119.644

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТРУДБЕНИК“, СКОПЈЕ
ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1950 год. и е регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје. Дејноста му е вршење на услуги на стопанство-то (превоз на сите видови стоки) на територијата на ФНРЈ.

Од извршени услуги има остварено 1,834.000 тон. км. а вкупен приход 80,915.162.

Вредноста на реализираните услуги изнесува: 62,072.819 дин., а вкупен доход 18,842.344 дин. и чист приход остварено 15,010.293 дин.

Во упоредба со 1957 год. има остварено 94,7% повеќе тон. км. што е резултат на нови возила со голема носивост и залагањето на колективот да се одржуваат возилата исправни, да се обезбедува товар во два правца и брзо и навреме превезување на товарот. Во упоредба со 1957 год. во 1958 год. трошоците се намалени за 10,8%, а реализацијата зголемена за 12%.

Расподелбата на доходот е извршена спрема важечките прописи. (197)

БИЛАНС

НА КОНФЕКЦИОНАТА ФАБРИКА „ПРОГРЕС“, СКОПЈЕ

Активa

на 31 декември 1958 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	48.171	1.	Фонд на основните средства . . .	70.526
2.	Парични средства на основ. средства	16.355	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	8.976	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	14.083
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	662	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	360.295	5.	Фонд на обртните средства . . .	210.643
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	21.244	7.	Резервен фонд и други фондови . .	22.643
7.	Парични средства на нераспределените средства	98	8.	Извори на нераспределените средства	98
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	27.440	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	76.539
9.	Друга актива	21.291	10.	Добавувачи и други обврски . . .	108.917
			11.	Друга пасива	1.293
ВКУПНО:		504.532	ВКУПНО:		504.532

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ФАБРИКАТА „ПРОГРЕС“, СКОПЈЕ
ВО 1958 ГОДИНА

Фабриката во текот на годината го има исполнето производствениот план со 102,4% по количина, а со 107,7% по вредност. Поволното извршување на планот базира на организациско подобрување, поволно и благовремено снабдување и правилно по-

ставување на задачите. Планот на реализацијата е извршен со 101,7%.

Покрај извршената реализација остварен е вкупен приход од 878,966.969 дин., а доход од 148,548.003 динари

Расподелбата на доходот е: а) придонес од доходот 56,246.939, б) лични доходи на раб. 76,497.535, в) за фонд на основни средства 6,000.000, г) за резервен фонд 5,843.661, и е) за фонд заедничка потрошувачка 3,959.868 динари. (204)

БИЛАНС

НА САМОСТОЈНИОТ ПОГОН „МЛЕКАР“ — БИТОЛА НА ДЗС ЗА СТОЧАРСТВО — БИТОЛА

Активa		на 31 декември 1958 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	17.801	1.	Фонд на основните средства	19.255
2.	Парични средства на основ. средства	1.454	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	30.058	5.	Фонд на обртните средства	160
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	8	7.	Резервен фонд и други фондови	274
7.	Парични средства на нераспределените средства	563	8.	Извори на нераспределените средства	563
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	3.999	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	13.488
9.	Друга актива	1.896	10.	Добавувачи и други обврски	2.070
			11.	Друга пасива	2.469
ВКУПНО:		55 779	ВКУПНО:		55 779

БИЛАНС

НА АВТОТУРИСТИЧКОТО ПРЕТ ПРИЈАТИЕ „ГАЛЕБ“, ОХРИД

Активa		на 31 декември 1958 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	397.877	1.	Фонд на основните средства	314.835
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	85.852
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	3.762
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	18.896	5.	Фонд на обртните средства	—
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.150	7.	Резервен фонд и други фондови	1.651
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	46 339	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	28.078
9.	Друга актива	8.671	10.	Добавувачи и други обврски	38.756
			11.	Друга пасива	—
ВКУПНО:		472.934	ВКУПНО:		472.934

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ГАЛЕБ“, ОХРИД

ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано на 15 август 1947 година, кога му се доделени основни средства во износ од 4,000.000 дин. и обртни средства 500.000 дин.

Денес претпријатието располага со 30 автобуси со 1.050 седишта и 45 камиони со 200 тони, чија вредност изнесува 496,913.571 динари.

Во текот на 1958 год. претпријатието оствари реализација од 185,130.615 динари. Вкупниот доход изнесуваше 38,743.126 кој е распределен на: придонес од доходот 5,198.529 дин., лични доходи на работниците 27,282.137 динари, фонд на обртни средства 2.000.000 дин., резервен фонд 500.000 динари и во фондот за заедничка потрошувачка 3,762.460 динари. (250)

БИ Л А Н С

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ „ЈУГОПРОЕКТ“, СКОПЈЕ

Ак т и в а на 31 декември 1958 година **П а с и в а**

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	6.746	1.	Фонд на основните средства . . .	11.854
2.	Парични средства на основ. средства	5.108	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.878	5.	Фонд на обртните средства . . .	1.329
			6.	Други извори на обртните средства	17.603
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	60	7.	Резервен фонд и други фондови . .	636
7.	Парични средства на нераспределените средства	4.628	8.	Извори на нераспределените средства	9.361
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	31.306	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	2.547	10.	Добавувачи и други обврски . . .	11.102
			11.	Друга пасива	388
	ВКУПНО:	52.273		ВКУПНО:	52.273

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
„ЈУГОПРОЕКТ“, СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано со решение бр. 25 од 9-II-1954 год. на Извршниот совет на НРМ.

Основна дејност на претпријатието е проектирање на индустриски објекти.

Во 1958 год. претпријатието оствари промет во износ од 54,803.736 дин. при планиран промет од 40,000.000 динари.

Остварен е чист приход во износ од 35,638.945 дин. и тоа: личен доход 30,603.282, фондови 5,032.663.

Просечно запослениот персонал изнесува 62.

(205)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СНАБДИТЕЛ“ — БЕРОВО

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	696	1.	Фонд на основните средства . . .	922
2.	Парични средства на основ. средства	226	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	55.799	5.	Фонд на обртните средства . . .	463
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	953	7.	Резервен фонд и други фондови . .	277
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	11.005	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	11.938
9.	Друга актива	830	10.	Добавувачи и други обврски . . .	27.644
			11.	Друга пасива	1.150
	ВКУПНО:	69.509		ВКУПНО:	69.509

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ, ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКЦИИ, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА „МЕТАЛЕЦ“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	12.286	1.	Фонд на основните средства . . .	17.635
2.	Парични средства на основ. средства	2.722	2.	Други извори на основните средства	574
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	525
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	32.384	5.	Фонд на обртните средства . . .	12.981
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	607	7.	Резервен фонд и други фондови . .	1.763
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	46.349	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	6.108
9.	Друга актива	1.412	10.	Добавувачи и други обврски . . .	41.057
			11.	Друга пасива	4.266
	ВКУПНО:	95.760		ВКУПНО:	95.760

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието „Металец“ е основано на ден 18-IX-1950 год.

Претпријатието со своите три погона има остварено вкупен приход од 107.157.713 дин., кој во однос на 1957 година изнесува 107%. Оваа реализација е извршена со просечно користени обртни средства од 26,538.572 или со просечен коефициент на обртајот 4,81.

Асортиманот на производството е зголемен со воведувањето на изработка на артикли од бели метали кои сè повеќе се бараат на пазарот. Економска оправданост за воведување на овој артикал е во тоа што ќе влијае за понатамошно зголемување на овие артикли. Проблем што искрснуваше во текот на работењето беше набавката на основните средства за производство.

Обврските спрема општествената заедница секогаш се навреме ликвидирани. (228)

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО КНИЖАРСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МЛАДИНА“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1.148	1.	Фонд на основните средства	2.715
2.	Парични средства на основ. средства	1.234	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	44.954	5.	Фонд на обртните средства	1.193
			6.	Други извори на обртните средства	36.369
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2.011	7.	Резервен фонд и други фондови	2.589
7.	Парични средства на нераспределените средства	710	8.	Извори на нераспределените средства	1.709
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	10.117	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	617	10.	Добавувачи и други обврски	16 030
			11.	Друга пасива	519
	ВКУПНО:	61.124		ВКУПНО:	61.124

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МЛАДИНА“, СКОПЈЕ
ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието преку своите 4 продавници има остварено реализација од 138,396.339 динари, во однос на 1957 год. изнесува 120%. Оваа реализација е извршена на просечно користен кредит при Комуналната банка од динари 37,561.000 или со просечен коефициент на обртајот 3,68%.

Во 1958 година за разлика од минатите години асортиманот на стоките во продавниците е поширок, а тоа е резултат на целиот колектив. Набавка на стоките е вршена од претпријатијата на големо од Србија, Хрватска, Словенија и Македонија.

Формирањето на продажните цени е вршено колективно. Крајниот финансиски резултат од работењето во 1958 година е позитивен, како резултат на залагањето на целиот работен колектив. (24)

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЕЛЕКТРО- ИНСТАЛАТЕРСКИ УСЛУГИ — КОЧАНИ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	315	1.	Фонд на основните средства	329
2.	Парични средства на основ. средства	245	2.	Други извори на основните средства	343
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	93	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	141
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.734	5.	Фонд на обртните средства	34
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	27	7.	Резервен фонд и други фондови	27
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	833	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски	625
			11.	Друга пасива	1.748
	ВКУПНО:	3.247		ВКУПНО:	3.247

БИЛАНС
НА ФАБРИКАТА ЗА КОМПРОМИРАНИ ГАСОВИ „ЛЕПЕНЕЦ“, ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	90.347	1.	Фонд на основните средства	38.606
2.	Парични средства на основ. средства	12.536	2.	Други извори на основните средства	64.277
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	58
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	58	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	4.403	5.	Фонд на обртните средства	347
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	326	7.	Резервен фонд и други фондови	326
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	3.582
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	12.682	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	6.000
9.	Друга актива	305	10.	Добавувачи и други обврски	7.461
			11.	Друга пасива	—
	ВКУПНО:	120.657		ВКУПНО:	120.657

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ФАБРИКАТА „ЛЕПЕНЕЦ“, ГОРЧЕ ПЕТРОВ
ВО 1958 ГОДИНА

Фабриката во текот на годината работеше со успех и забележи најголем пораст на производството во текот на нејзиното работење.

Планирано беше производство од 200 тони а произведено е 371 или за 85% повеќе. Ако се упореди производството од 1957 и 1958 година имаме зголемување од 91%. Ова зголемување доаѓа по-

ради отклонување на сите недостатоци во производството и рационално користење на машините. На основа зголемувањето на производството зголемен е и вкупниот приход на фабриката кој изнесува 71 милион динари или за 30 милиони повеќе од минатата година.

Успехот се должи на залагањето на работниот колектив, кој е уверен дека во наредната година уште повеќе ќе го зголеми производството. (50)

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА СИТЕ ВИДОВИ КИЛИМИ „МАНЧУ МАТАК“, КРУШЕВО

Ак т и в а			на 31 декември 1958 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 0 0 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	9.293	1.	Фонд на основните средства	9.705			
2.	Парични средства на основ. средства	721	2.	Други извори на основните средства	—			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	597			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	62	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	—	5.	Фонд на обртните средства	31.345			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	3.048	7.	Резервен фонд и други фондови	2.901			
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	8.315	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	4.630			
9.	Друга актива	35.584	10.	Добавувачи и други обврски	3.916			
			11.	Друга пасива	3.929			
ВКУПНО:			ВКУПНО:					
		57.023			57.023			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието за изработка на килими „Манчу Матак“, Крушево е основано во 1947 година, со решение бр. 432 од 6-VI-1955 год. на Окружниот стопански суд во Битола е пререгистрирано бидејќи дејноста му се прошири и со други нови погонци како конфекција, трикотаж, шами и др.

Претпријатието работи со основни средства од 10,259.294 дин.

Во текст на 1958 год. оствари вкупен приход од 56,681.730 дин. Чист приход 17,530.931 дин. Издвоено

за фонд на основните средства 372.701 дин., а за заедничка потрошувачка 534.323 дин.

Производствениот план е исполнет со 107%.

Во текот на 1958 год. претпријатието немаше тешкотии околу набавка на суровини, како и за пласирање на главниот производ персиски килими.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница што произлегуваат од доходот, како и други обврски се исполнети во целост и во пропишаниот законски срок.

Ангажирана работна сила 120 работници и службеници. (235)

БИЛАНС

НА ПРОИЗВОДИТЕЛНАТА КОНДУРАЦИ СКА ЗАДРУГА „МИШКА“ — ТЕТОВО

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	969	1.	Фонд на основните средства	969
2.	Парични средства на основ. средства	623	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	330
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	718	5.	Фонд на обртните средства	1.231
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	427	7.	Резервен фонд и други фондови	921
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	250	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	7.554
9.	Друга актива	15.960	10.	Добавувачи и други обврски	2.667
			11.	Друга пасива	5.274
ВКУПНО:		18.947	ВКУПНО:		18.947

БИЛАНС

НА ТРГОВСКИОТ ДУКАН „АНТИЛОП“ — СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	250
2.	Парични средства на основ. средства	250	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	6.661	5.	Фонд на обртните средства	—
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	344	7.	Резервен фонд и други фондови	465
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	253
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	—	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски	6.287
			11.	Друга пасива	—
ВКУПНО:		7.255	ВКУПНО:		7.255

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Трговскиот дуќан „Антилоп“ — Скопје е основан во 1954 год. како самостоен дуќан во состав на Трговското претпријатие „Ангрокожа и гума“ — Скопје.

Колективот на дуќанот брои 4 члена од кои 1 раководител, двајца продавачи и еден касиер.

Прометот е остварен во 1958 год. во износ од 43,462.000 дин. од кој на секој работник-службеник за годината им припаѓа по 10,865.000 динари.

Залиха на стоки на крајот на 1958 год. изнесува 7,255.744 дин. кои главно се состојат во горна и долна кожа, југовинил од сите видови, разни обувки, како и друга ситна стока од чевларскиот и сарачкиот материјал.

Расподелба на вкупниот приход: Вкупен приход за 1958 год. изнесува 3,785.506 дин., остварен доход 2,124.713 дин., придонеси од доходот 1,009.818 дин., чист приход 1,114.895 дин., личен доход 747.421 дин., резервен фонд 182.164 дин., фонд на основни средства 185.310 дин. (91)

БИЛАНС

НА СЕРВИСОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ ПРИ Д. З. С. М. „АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА“, БИТОЛА

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	740	1.	Фонд на основните средства	740
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	22
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	34.301	5.	Фонд на обртните средства	174
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	541	7.	Резервен фонд и други фондови	968
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	22.325	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	8.020	10.	Добавувачи и други обврски	28.272
			11.	Друга пасива	751
	ВКУПНО:	65.927		ВКУПНО:	6.927

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

„Агромеханизација“ — Сервисот за снабдување при Д. З. С. М., Битола, во текот на 1958 год. со помошта на Управата на Д. З. С. М., Битола, потполно ја исполни својата примарна задача — снабдување на земјоделците од Битолска околина со современи земјоделски машини, приклучни справи и делови

за истите. При тоа со персонал од просечно 7 лица годишно, остварен е промет од 240,123.613 дин., вкупен доход 4,134.258 дин., чист приход 2,349.339 дин. и нето лични доходи од 1,266.753 дин. или просечно на еден работник-службеник 15.080 дин. месечно. Фондовите на Сервисот на ден 31-ХП-1958 год. изнесуваат и тоа: Фонд на основните средства 739.635 дин. Резервен фонд и останати фондови 967.894 дин. (239)

БИЛАНС
НА ДЕЛИКАТЕС „ВАРДАР“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	469	1.	Фонд на основните средства	715
2.	Парични средства на основ. средства	246	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	12.081	5.	Фонд на обртните средства	387
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	116	7.	Резервен фонд и други фондови	117
7.	Парични средства на нераспределените средства	125	8.	Извори на нераспределените средства	419
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	865	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	231	10.	Добавувачи и други обврски	8.485
			11.	Друга пасива	658
ВКУПНО:		14 133	ВКУПНО:		14 133

БИЛАНС
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „ГАБ РОВО“, с. НИСТРОВО — ТЕТОВСКО
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	11.495	1.	Фонд на основните средства	11.244
2.	Парични средства на основ. средства	1.697	2.	Други извори на основните средства	1.948
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	14.700	5.	Фонд на обртните средства	3.055
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	912	7.	Резервен фонд и други фондови	1.350
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	8 585	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	15.915
9.	Друга актива	2.633	10.	Добавувачи и други обврски	5.682
			11.	Друга пасива	1.028
ВКУПНО:		40.222	ВКУПНО:		40.222

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ЗАДРУГАТА „ГАБРОВО“, с. НИСТРОВО
ВО 1958 ГОДИНА

Во задругата се учленети 211 задругари со внесениите влогови 1.000 динари.

Задругата има свои производни и непроизводни сектори и тоа: 1) трговија на мало со индустриски и прехранбени стоки, 2) откуп на земјоделски производи, 3) сточарство, 4) пчеларство, 5) шумска манипулација, 6) превоз на стоки и 7) земјоделство.

Задругата располагаше со следните средства: Основни средства 13,574.343 дин., Фонд за обртни средства 790.180 дин., Резервен фонд 730.000 дин., Фонд на основни средства 7,019.793 дин.

Вкупно реализација за извештајниот период изнесува 45,296.582 динари.

Задругата имаше запослено работна сила во извештајниот период 60 стални работници и службеници и 30 вонредни работници.

Управниот одбор за целото време одржа 7 седници на кои се решени најактуелните проблеми на задругата. (144)

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГО ЛЕМО „ЦЕНТРОКОЛОНИЈАЛ“, СКОПЈЕ

Активa

на 31 декември 1958 година

Пасивa

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	19.903	1.	Фонд на основните средства . . .	29.191
2.	Парични средства на основ. средства	9.851	2.	Други извори на основните средства	89
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	96.834	5.	Фонд на обртните средства . . .	2.420
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	11.542	7.	Резервен фонд и други фондови . .	12.791
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	133.162	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	15.737	10.	Добавувачи и други обврски . . .	68.259
			11.	Друга пасива	2.695
	ВКУПНО:	287.037		ВКУПНО:	287.037

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЦЕНТРОКОЛОНИЈАЛ“,
СКОПЈЕ ВО 1958 ГОДИНА

Во текот на годината претпријатието послушаше со успех. Планот на прометот го оствари со 115%.

Остварена е реализација од 1.587.836.574 дин. од која е остварен вкупен доход од 61,306.691 дин. и е распределен на: материјални трошоци 32,414.567 дин., личен доход 21,826.292 дин., фондови и придонеси 7,065,832 динари. (245)

БИЛАНС
НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „НАПРЕДОК“ — КОЧАНИ
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	15.293	1.	Фонд на основните средства	18.810
2.	Парични средства на основ. средства	5.518	2.	Други извори на основните средства	3.858
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	1.300
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	16.984	5.	Фонд на обртните средства	2.947
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	390	7.	Резервен фонд и други фондови	928
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	18.166	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	20.000
9.	Друга актива	16.508	10.	Добавувачи и други обврски	13.174
			11.	Друга пасива	1.635
ВКУПНО:		72.859	ВКУПНО:		72.859

БИЛАНС
НА КОНФЕКЦИОНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИДНИНА“, БИТОЛА
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	3.698	1.	Фонд на основните средства	3.989
2.	Парични средства на основ. средства	840	2.	Други извори на основните средства	550
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	48	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	51
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	31.207	5.	Фонд на обртните средства	8.717
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.484	7.	Резервен фонд и други фондови	1.601
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	1.633
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	10.641	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	13.860
9.	Друга актива	16.462	10.	Добавувачи и други обврски	26.479
			11.	Друга пасива	—
ВКУПНО:		64.380	ВКУПНО:		64.380

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Конфекционото претпријатие „Иднина“ — Битола отпочна со работа на 1-III-1955 година како Занаемчиско производително претпријатие за производство на детска конфекција со споредна дејност на машка конфекција. Во текот на своето работење претпријатието постепено се развиваше и од година на година го усовршуваше и го наголемуваше производството. Со тоа успеа да ги усвои и ги изработува сите видови на конфекција.

Поставениот план за производство во 1958 год. претпријатието го исполни со 96,7%, а односот на

производството во споредба со 1957 год. го наголеми за 21,62%, Покрај тоа ги наголеми и основните средства со сопствени средства и дел на бесплатно отстапени за 47,20% во споредба со 1957 год.

Редовните и дополнителните обртни средства на 31-XII-1958 год. изнесуваа 30,076.581 дин., од кои во фондот на обртни средства 8,716.581 дин., а основните средства изнесуваат 8,604.433 динари.

Реализацијата во 1958 година изнесуваше 132,589.851 дин., додека остварениот доход изнесуваше 28,320.012 дин. од која сума чистиот доход е 24,340.510 динари. Од остварениот чист приход претпријатието издвои за своите фондови 2,099.873 дин. (172)

БИЛАНС

НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА КОНФЕКЦИОНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ИДНИНА“, БИТОЛА

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	—
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.040	5.	Фонд на обртните средства	—
			6.	Други извори на обртните средства	1.920
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	7.	Резервен фонд и други фондови	20
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	153
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	28	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	2.000
9.	Друга актива	17.194	10.	Добавувачи и други обврски	14.119
			11.	Друга пасива	50
ВКУПНО:		18.262	ВКУПНО:		18.262

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Продавниците на Конфекционото претпријатие „Иднина“, Битола се формирани постепено, така што продавницата бр. 1 отпочна со работа на 1-I-1956 година, продавницата бр. 2 во месец ноември 1956 год., продавницата бр. 3 во месец март 1958 година и продавницата бр. 4 во месец декември 1958 година.

Продавниците се занимаваат со продажба на готова конфекција изработена од матичното прет-

пријатие со извесно дополнување од некои видови куси и плетени стоки.

Вкупниот промет на продавниците за 1958 година изнесуваше 52,560.546 динари, а чистиот приход 1,770.911 динари.

Редовните и дополнителните обртни средства на продавниците изнесуваат 3.920.000 динари.

Основните средства на претпријатието, како и кредитирањето на продавниците го врши претпријатието. (173)

БИЛАНС
НА ПРОДАВНИЦАТА ЗА МЕБЕЛИ „ШАР“ — СКОПЈЕ
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	—
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	20
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1.324	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.344	5.	Фонд на обртните средства	—
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	7.	Резервен фонд и други фондови	—
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	1.131	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски	3.779
			11.	Друга пасива	—
	ВКУПНО:	3 799		ВКУПНО:	3 799

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „АНТИГОНИЈА“, НЕГОТИНО
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	3.932	1.	Фонд на основните средства	4.062
2.	Парични средства на основ. средства	718	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	511	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.118	5.	Фонд на обртните средства	15.300
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	7.	Резервен фонд и други фондови	1.443
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	1.137	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	21.203	10.	Добавувачи и други обврски	7.676
			11.	Друга пасива	—
	ВКУПНО:	28 619		ВКУПНО:	28 619

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „АНТИ-
ГОНИЈА“, НЕГОТИНО ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е формирано на 1-I-1956 година од Општинскиот народен одбор Неготино. Во својот состав има 8 продавници од кои две текстилни, една

колонијална, една книжара, една железарска и три мешани на село.

Вкупно е остварен промет во 1958 год. во износ од 126,571.551 дин., а употребен од остварената маржа 903 за покривање на трошоците на претпријатието. (88)

БИЛАНС

НА ДРВНИОТ КОМБИНАТ, КАВАДАРЦИ

на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	401.710	1.	Фонд на основните средства	402.179
2.	Парични средства на основ. средства	469	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	183.695	5.	Фонд на обртните средства	—
			6.	Други извори на обртните средства	409.309
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	7.	Резервен фонд и други фондови	970
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	511
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	293.230	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	692	10.	Добавувачи и други обврски	66.135
			11.	Друга пасива	692
	ВКУПНО:	879.796		ВКУПНО:	879.796

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Дрвниот комбинат во изградба — Кавадарци ги има по инвестициона програма следните погони:

- погон пилана
- погон сандучара
- погон шперплочи
- погон фурнир
- погон иверасте плочи.

Од 1-III-1958 година погоните пилана и сандучара се пуштени од пробно во редовно производство и з. с. се однесува само за поменатите два погона во редовното производство.

За период од 1-III-1958 год. до 31-XII-1958 год. план и реализација на планот е следен;

	Планирано		Остварено		%
	колич.	вред.	колич.	вред.	
1. Резана граѓа	м ³	9.256 263.694	10.064 286.713	108,7%	
2. Ковани сандаци	ком.	10.000 2.100	11.600 2.436	116%	
3. Гајби	ком.	30.000 3.620	37.000 3.827	107%	
4. Рам за топли леи	ком.	5.000 5.995	6.336 7.595	126%	

Капацитетот не е искористен до максимум бидејќи 1958 год. е прва година на производството, кога имаше доста недостатоци како на пример: недостиг на суровина, недостиг на стручна работна рака (индустриски работници за дрвна индустрија) и слично.

Од искуството во 1957 и 1958 год. во пословната 1959 год. преземени се потребни мерки производните капацитети и рандеман на користење на суровината да се користат до максимум. (184)

БИЛАНС
НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА САМОСТОЈНИОТ ПОГОН „МЛЕКАР“ — БИТОЛА
ПРИ ДЗС ЗА СТОЧАРСТВО — БИТОЛА

Активна			Пасива		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства . . .	—
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	7.895	5.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	37
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	413	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	3	10.	Добавувачи и други обврски . . .	8.196
			11.	Друга пасива	78
	ВКУПНО:	8.311		ВКУПНО:	8 311

БИЛАНС					
НА АУТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕТ. ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ „ПРОЛЕТЕР“, СКОПЈЕ					
Активна			Пасива		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	256 312	1.	Фонд на основните средства . . .	75 791
2.	Парични средства на основ. средства	20.346	2.	Други извори на основните средства	201.387
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	75
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	52 394	5.	Фонд на обртните средства . . .	19.231
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	712	7.	Резервен фонд и други фондови . .	3.345
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	31.989	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	2.850
9.	Друга актива	1.574	10.	Добавувачи и други обврски . . .	32.103
			11.	Друга пасива	—
	ВКУПНО:	363.827		ВКУПНО:	363.827

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПРОЛЕТЕР“, СКОПЈЕ
ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е основано на ден 1-IV-1953 год. со решение на Народниот одбор на град Скопје, под број 1693 од 14-IV-1953 год., а потоа е регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје.

Во текот на 1958 год. со своите превозни средства претпријатието има поминато и остварено:

	Со автобуси	со камиони
Прејдено километри — — —	1,057.334	562.392
Километри под товар — —	1,022.560	369.690
Остварено патни и тонски кил.	25,632.409	2,470.039
Превезено патници — тони —	385.619	39.579
Остварен вкупен приход дин.	218,644.050	
Остварен доход дин.	50,194.343	
Остварен чист приход дин	46,013.051	

Остварениот доход е распределен на: придонес од доходот 4,181.292 дин., дел за зголемување на личен доход 713.400 дин., дел за федерацијата 1,109.726 дин., дел за општествени инвестициони фондови 277.431 дин., дел за фондот на основните средства на претпријатието 2,080.735 дин.

Распоред на чистиот приход 46,013.051 дин., за личен доход на работниците 43,918.792 дин., резервен фонд на претпријатието 299.521 дин., фонд на заедничка потрошувачка 74.974 дин., вонреден придонес за буџети од личен доход 52.790 дин., нераспоредени средства 1,666.974 динари.

Спрема напред изложеноото личниот доход на работниците е редовно и навреме исплатуван.

Претпријатието обврските спрема заедницата ги извршуваше уредно. (111)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКИОТ ДУКАН „ШЕВРО“, СКОПЈЕ

Активa		на 31 декември 1958 година	Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства . . .	197
2.	Парични средства на основ. средства	197	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	7.946	5.	Фонд на обртните средства . . .	—
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	335	6.	Други извори на обртните средства	—
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	Г. Резервен фонд и други фондови		
Д. Средства во пресметката и друга актива			Г. Резервен фонд и други фондови		
8.	Купувачи и други побарувања . . .	—	7.	Резервен фонд и други фондови . .	429
9.	Друга актива	229	8.	Извори на нераспределените средства	233
ВКУПНО:			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
		8.707	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
			10.	Добавувачи и други обврски . . .	7.848
			11.	Друга пасива	—
			ВКУПНО:		
					8.707

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Трговскиот дуќан „Шевро“, Скопје е основан во 1954 год. како самостоен дуќан на Претпријатието „Антропокожа и гума“ — Скопје.

Колективот на дуќанот брои 4 члена, од кои еден раководител, двајца продавачи и еден касиер.

Прометот е остварен во 1958 година во износ од 36,196.000 дин. а кој на секој работник-службеник

за една година им припаѓа по 9,050.000 динари.

Залиха на стока на крајот на 1958 год. изнесува 8,718.660 динари, која главно се состои од: горна и долна кожа, јутовинил, сите видови разни обувки, како и друга стока за чевлари и сарачи.

Вкупниот приход за 1958 год. изнесува 3,362.643 дин. Остварен доход 1,899.608 дин. Придонеси од доходот 730.324 дин. Чист приход 1,169.284 дин. Личен доход 854.920 дин. Резервен фонд 163.522 дин. Фонд на основни средства 150.842 динари. (92)

БИЛАНС

НА ПРОДАВНИЦИТЕ И СТОВАРИШТЕТО НА ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ
„ЕВРОПА“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	522	1.	Фонд на основните средства	2.314
2.	Парични средства на основ. средства	1.887	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	60
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	24	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	4.756	5.	Фонд на обртните средства	37
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	467	7.	Резервен фонд и други фондови	311
7.	Парични средства на нераспределените средства	393	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	3.215	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	288	10.	Добавувачи и други обврски	715
			11.	Друга пасива	6.551
ВКУПНО:		11.552	ВКУПНО:		11.552

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

При непроменети услови за работење продавниците и стовариштето на Фабрика „Европа“ остварија промет кој во однос на 1957 год. е зголемен во:

- Продавница бр. 1 со 123%
- Продавница бр. 2 со 94%
- Стовариште со 162%

Во однос на 1957 година прометот е извршен со 123%.

Вкупен приход 66,173.310 дин. Вкупен доход 3,720.700 дин. Чист приход 2,040.931 дин.

Вкупниот приход во однос на 1957 година е зголемен со 32,22%, а трошоците на работењето со 31,48%, или е постигната заштеда во трошоците за 0,74%. (253)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Главна дејност на претпријатието „Водовод“ е да го снабдува населението со вода и проширување водоводна и канализациона мрежа во градот, како и давање приклучоци на населението за водовод и канализација.

Во 1958 година претпријатието оствари вкупен приход од 272.227 (x) а доход 115.586 (x). За придонес

од доходот претпријатието издвоило 36.837 (x) кое главно ќе се користи за проширување на водоводот и канализација т.е. подобрување капацитетот на водоводната мрежа.

За личен доход на работниците исплатено е 70.666 (x) дин. за фонд заедничка потрошувачка 4.000 (x) за резервен фонд 661 (x) и во нераспоредени средства 3.178 (x) динари. (73)

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ВОДОВОД“, СКОПЈЕ
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1,220.700	1.	Фонд на основните средства	1,249.998
2.	Парични средства на основ. средства	3.228	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	12,022	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	15.986
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.670	5.	Фонд на обртните средства	32.768
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2.626	7.	Резервен фонд и други фондови	3.637
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	51 431	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	24.157	10.	Добавувачи и други обврски	8.208
			11.	Друга пасива	5.237
	ВКУПНО:	1,315.834		ВКУПНО:	1,315 834

БИЛАНС

НА ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ „ЕВРОПА“, СКОПЈЕ
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. бр ој	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	78 820	1.	Фонд на основните средства	76 068
2.	Парични средства на основ. средства	14 410	2.	Други извори на основните средства	26.559
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	663
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	163	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	120.710	5.	Фонд на обртните средства	67.007
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	6.943	7.	Резервен фонд и други фондови	7.597
7.	Парични средства на нераспределените средства	50	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	38.913	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	31.259
9.	Друга актива	19.850	10.	Добавувачи и други обврски	22 797
			11.	Друга пасива	7.332
	ВКУПНО:	279.859		ВКУПНО:	279.859

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ФАБРИКАТА „ЕВРОПА“, СКОПЈЕ
ВО 1958 ГОДИНА

Фабриката својот плански задаток го исполни во 1958 год. како следува:

Исполнето по количина: бонбони 124%, чоколади 92%. Вкупно планот е исполнет по количина 120,2%.

Исполнено финансиски: бонбони 118,4%, чоколади 93,4%, вкупно е исполнет планот во финансиски показатели со 110,4%.

Во 1958 год. претпријатието оствари вкупен приход од 425,089.619 динари, добивка 69,640.161 дин., чист приход 45,975.013 динари.

Претпријатието планот го реализира преку своите две погонски групи: бонбони (во која спаѓаат сите видови бонбони, локум, таан алва, млечни карамели и разни врсти желе) и погонот за чоколади (сите врсти чоколади).

Во однос на 1957 год. претпријатието успеа да го зголеми производството и тоа: количински со 126,4% и финансиски со 141,1%. (252)

БИЛАНС

НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „НОВА ТРГОВИЈА“, ГЕВГЕЛИЈА

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1.248	1.	Фонд на основните средства	1.286
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	44
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	14	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	249	5.	Фонд на обртните средства	15.892
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.430	7.	Резервен фонд и други фондови	1.584
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	46
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	766	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	16.750	10.	Добавувачи и други обврски	1.605
			11.	Друга пасива	—
ВКУПНО:		20.457	ВКУПНО:		20.457

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „НОВА ТРГОВИЈА“,
ГЕВГЕЛИЈА ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е формирано со решение бр. 195 од 24-IX-1955 год. на Народниот одбор на Гевгелиска околија. Во својот состав има три продавници од кои: две колонијални и една парфимериска, а со решение бр. 04-1710/I од 26-VI-1958 год. на Народниот одбор на општината Гевгелија кон ова претпријатие од 1-VII-1958 год. е припоена и Железар-

ската продавница на Трговското претпријатие „Беласица“ — Гевгелија. Претпријатието е регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје под бр. 1325 од 1955 год., регистарски лист број 249, стр. 107.

Вид на дејноста на претпријатието е: трговија на мало со мешани стоки.

Во претпријатието има запослено 10 работника и 3 службеника кои имаат направено: промет 70,778.513 дин., остварена разлика во цени 6,922.138 дин., со маржа од 9,78%. Остварен доход 3,913.803 дин., од тоа за: личен доход 2,747.962 дин., фондови 321.237 дин. и придонеси од доходот 844.604 дин. (59)

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА АВТОБУСКИ КАРОСЕРИИ И АВТОБУСИ
„11 ОКТОМВРИ“, СКОПЈЕ

на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	441.897	1.	Фонд на основните средства	170.862
2.	Парични средства на основ. средства	3.604	2.	Други извори на основните средства	261.569
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	19.793	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	8.990
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1.368	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	12.171
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	250.213	5.	Фонд на обртните средства	75.443
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	12.576	7.	Резервен фонд и други фондови	8.802
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	128.696	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	303.308	10.	Добавувачи и други обврски	163.032
			11.	Друга пасива	58.105
ВКУПНО:		1,161.455	ВКУПНО:		1,161.455

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „11 ОКТОМВРИ“, СКОПЈЕ
ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието во 1958 год. има произведено: каросерии 175 со вредност 783.945.366 дин., склопови за кабини 74,825.064 дин., ремонти и услуги 10,447.696 дин., разни поправки 37,043.590 дин., полупроизводи 107,431.968 дин. и останато 15,578.822 дин.

Вкупниот приход на претпријатието изнесува	946,208.446 дин.
Трошоци	732,380.550 дин.
Остварен доход	213,827.896 дин.

Расподелба на доходот

Дел на зголемени лични доходи	3,289.581 дин.
Дел на федерацијата	8,346.452 дин.
Дел на општиот инвестиционен фонд на републиката	2,086.613 дин.
Чист приход	200,105.250 дин.

Расподелба на чистиот приход

Лични доходи на работниците	195,109.337 дин.
Резервен фонд	122.516 дин.
Вонреден придонес на буџетот	456.562 дин.
Придонес за заеднички резервен фонд за индустрија	58.588 дин.
Нераспоредени средства	4,358.247 дин.

(23)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Во текот на 1958 год. Агенцијата има направено 875 купопродажни заклучници работејќи со:
152 задружни организации
23 земјоделски стопанства и
221 трговски претпријатија на мало и големо.

Преку овие заклучници има направено промет од дин. 1.989.400 или количински во килограми 15,428.072. Во прометот на агенцијата беа застапени: земјоделски производи со 59,72%, механизација во земј. со 20,01% и индустриска стока со 21,27%.

Остварен е вкупен приход од 14.835.863 дин. а чист приход 5,389.508 дин. (194)

БИЛАНС
НА ЗАДРУЖНАТА ТРГОВСКА АГЕНЦИЈА, СКОПЈЕ
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	804	1.	Фонд на основните средства	1.852
2.	Парични средства на основ. средства	1.305	2.	Други извори на основните средства	201
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	284
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	96	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	904	5.	Фонд на обртните средства	—
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	282	7.	Резервен фонд и други фондови	190
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	2.202	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	—	10.	Добавувачи и други обврски	3.066
			11.	Друга пасива	—
		ВКУПНО:			ВКУПНО:
		5 593			5.593

БИЛАНС
НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „МИРЧЕ АЦЕВ“, С. СМОКВИЦА — ГЕВГЕЛИЈА
на 31 декември 1958 година

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	22.542	1.	Фонд на основните средства	28.582
2.	Парични средства на основ. средства	658	2.	Други извори на основните средства	1.099
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	—	5.	Фонд на обртните средства	160
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	336	7.	Резервен фонд и други фондови	549
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	101
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	10.614	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	16.841	10.	Добавувачи и други обврски	20.500
			11.	Друга пасива	—
		ВКУПНО:			ВКУПНО:
		59 991			59.991

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Земјоделската задруга „Мирче Ацев“, с. Смоквица, околија Титоввелешка, е регистрирана на 26-XI-1946 год. а е пререгистрирана на 22-VIII-1953 год. со цел за унапредување на селско-стопанските про-

изводи со организирано земјоделско производство, сточарско производство, трговија на мало, откуп и продажба на селско-стопанските производи.

Земјоделската задруга располага со основни средства од 22,540.569 дин., од нив задругата вложила 50% во лозарството, а останатите средства се вложени во опрема и др. (208)

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АУТО-ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА ВО БИТОЛА

Активa			на 31 декември 1958 година			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни средства			А. Извори на основните средства					
1.	Основни средства	287.620	1.	Фонд на основните средства	182.830			
2.	Парични средства на основ. средства	16.137	2.	Други извори на основните средства	133.123			
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка					
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	8.135			
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	1.419	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—			
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства					
5.	Вкупни обртни средства	38.336	5.	Фонд на обртните средства	19.112			
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови					
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.832	7.	Резервен фонд и други фондови	1.999			
7.	Парични средства на нераспределените средства	237	8.	Извори на нераспределените средства	237			
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива					
8.	Купувачи и други побарувања	30.477	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—			
9.	Друга актива	8.287	10.	Добавувачи и други обврски	22.725			
			11.	Друга пасива	329			
ВКУПНО:		384.295	ВКУПНО:		384.295			

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието за ауто-транспорт и шпедиција — Битола, основано е со решение бр. 2306 од 7-III-1947 год. на Претседателството на Владата на НРМ — Скопје, со предмет на работа: превоз на стока и патници.

Во работната 1958 год. остварен е вкупен приход 191,759.111 дин., а планот е исполнет со 103,9%. Во споредба со остварувањето од 1957 год. во 1958 год. има поголемо остварување за 32,9% што при-

донесе знатното обновување на возниот парк со нови и квалитетни возила од поголеми капацитети. Тоа придонесе трошоците да бидат смалени за 27,8%, а доходот наголемен за 55,8%.

Ова остварување е постигнато со вкупна вредност на основните средства 432,266,784 дин., а со вкупен број на работници 110 од кои 76 работници и 34 службеници.

Ако возилата кои беа набавени стигнаа во предвиденото време остварувањето ќе беше далеку поголемо од она што е постигнато, (175)

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПАРТИЗАН“, РАДОВИЦ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1.959	1.	Фонд на основните средства	2.191
2.	Парични средства на основ. средства	557	2.	Други извори на основните средства	490
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	279
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	82	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	41.824	5.	Фонд на обртните средства	751
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	1.384	7.	Резервен фонд и други фондови	1.409
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	10.316	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	11.827
9.	Друга актива	5.016	10.	Добавувачи и други обврски	15.412
			11.	Друга пасива	1.319
	ВКУПНО:	64.138		ВКУПНО:	64.138

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПАРТИЗАН“, РАДОВИЦ
ВО 1958 ГОДИНА**

Во 1958 год. претпријатието имаше запослен персонал 30 души, кои работеа во 7 продавници: 2 тскстилни, 2 колонијални, 1 мешана, 1 кинкалерија и 1 деликатесна.

Планираниот промет во износ од 140.000.000 дин. е остварен со 158.085.000 или со 12% повеќе.

Плати по тарифен правилник во бруто износ е исплатено 5.471.000 динари, а над тарифен правилник 684.880 дин.

Остварениот доход на претпријатието изнесува 6.902.016.

Од обртни средства претпријатието користеше 30.460.000 дин. постојанен кредит и 1.827.000 дин. дополнителен кредит. (160)

**ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ПАР“, СКОПЈЕ
ВО 1958 ГОДИНА**

Нашето претпријатије во текот на 1958 год. претезно изработуваше амбалажа (80%), еден мал дел мебел (15%) и делумично градежна столарија (5%). Претпријатието во минатата година се бореше со доста проблеми, како набавка на суровини, мали

обртни средства (коэффициент 2,6), а тоа се одрази и на слабата реализација во текуштата година (94.474.510). Исто така проблем беше и наплатата на нашите побарувања (16.004.866—15614). Конкуренцијата во однос на 1957 доста се зајакна, така што пласманот на готовите производи беше тежок.

Финансовото работење во текот на годината беше исправно и доследно на законските прописи. (136)

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА АМБАЛАЖА, ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА И МЕБЕЛИ
„ШАР“, СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	38 400.455	1.	Фонд на основните средства	29,436.505
2.	Парични средства на основ. средства	2.191.182	2.	Други извори на основните средства	11,155.132
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	437.265
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	357.955	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	75,854.501	5.	Фонд на обртните средства	14,424.319
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	402.004	7.	Резервен фонд и други фондови	1,902.004
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	25.767 851	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	32,900.000
9.	Друга актива	7,805.641	10.	Добавувачи и други обврски	28,236.223
			11.	Друга пасива	7,805.641
	ВКУПНО:	150,779.589		ВКУПНО:	150 779.589

БИЛАНС
НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА МАЛО „СТАНДАРД“, БИТОЛА

Активa			Пасивa		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	709	1.	Фонд на основните средства	709
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	30
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	30	4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	21.464	5.	Фонд на обртните средства	547
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2.382	7.	Резервен фонд и други фондови	2.433
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	760
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	408	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	17.120
9.	Друга актива	984	10.	Добавувачи и други обврски	4.278
			11.	Друга пасива	—
	ВКУПНО:	25.977		ВКУПНО:	25.977

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Трговското претпријатие „Стандард“, Битола е основано на 1-1-1956 год. со решение на Народниот одбор на општината Битола бр. 14427/1955 год. и регистрирано во Окружниот стопански суд во Битола на 20-III-1956 год. со дејност трговија на мало со текстил и колонијални стоки.

Овој колектив брои 33 работници и службеници. Работничкиот совет се состои од целиот колектив.

Претпријатието својата работа ја обавуваше преку 8 продавници.

Претпријатието работеше со кредит во износ од 17.120.000 од кој стален 14.120.000, дополнителен 3.000.000 дин. (150)

БИЛАНС

НА ГРАДЕЖНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ОБНОВА“, ДЕЛЧЕВО

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година			на 31 декември 1958 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	1 109	1.	Фонд на основните средства	2.719
2.	Парични средства на основ. средства	253	2.	Други извори на основните средства	661
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	261
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	7 679	5.	Фонд на обртните средства	100
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	8	7.	Резервен фонд и други фондови	365
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	15.304	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	10.000
9.	Друга актива	661	10.	Добавувачи и други обврски	7.588
			11.	Друга пасива	—
ВКУПНО:		25 014	ВКУПНО:		25.114

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ОБНОВА“, ДЕЛЧЕВО
ВО 1958 ГОДИНА

Претпријатието е формирано на ден 18-1-1953 год. со решение на Народниот одбор на општината Делчево.

Претпријатието ја обавува следната дејност: висока и ниска градба, производство на вар и тули во полски фурни.

Запослени во 1958 год. беа просечно 78 работници и службеници и 6 ученика. Од нив висококвалификувани 3 работника, квалификувани 30 работника, полуквалификувани 8 работника, неквалификувани 30 работника и 7 службеника.

Претпријатието во оваа година работеше со помал бруто продукт од минатата година. Но чистиот доход е знатно поголем од 1957 год., па поради тоа за фондовите на претпријатието е издвоено 7 пати повеќе од минатата година. (153)

БИЛАНС
НА РУДАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЦЕМЕНТНА СУРОВИНА
„ОПАЛСКА БРЕЧА“ — КУМАНОВО

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1958 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	23 869	1.	Фонд на основните средства	9.423
2.	Парични средства на основ. средства	1.928	2.	Други извори на основните средства	23.869
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	247	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	—
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	247
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	1.112	5.	Фонд на обртните средства	5.429
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	276	7.	Резервен фонд и други фондови	2.255
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	—
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	4.184	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	13.425	10.	Добавувачи и други обврски	3 195
			11.	Друга пасива	10.046
	ВКУПНО:	54.464		ВКУПНО:	54.464

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Рударското претпријатие за експлоатација на цементна суровина „Опалска Бреча“ — Куманово е основано во 1954 год. со решение на ОНО — Куманово бр. 17274 од 26-X-1954 год., а регистрирано кај Стопанскиот суд во Скопје Фи бр. 1244/55.

Основната дејност на претпријатието е експлоатација на цементна суровина „Опалска Бреча“. Во 1958 год. претпријатието го исполни производствениот план со 268%, и при тоа оствари чист приход во износ од 2,658.436 динари. За вишок на плати е поделен износ од 713.163 динари. (258)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА
ВО 1958 ГОДИНА

Електродистрибутивното претпријатие „Светлост“ Неготино е основано во втората половина на 1957 година со решение бр. 4753/13-VI-1957 год. на Општинскиот народен одбор. Регистрирано е во Окружниот стопански суд во Скопје под Фи бр. 433/57 година.

Дејноста на претпријатието е да врши купопродажба на електрична енергија на големо и мало, како и одржување на сите електромрежи, далекуводи Т. С. во Општината — Неготино.

Поставениот план за работата е извршен со 95%.

Редовни и дополнителни обртни средства нема користено од Банката, а се користи со свои средства.

Вкупниот приход за расходи изнесува 12,865.876 дин., трошоците на работниците изнесуваа 9,343.856 дин. што значи останатиот чист приход е за покривање на личен доход и исплатено на лични доходи над тарифна ставка како и за остварување на други фондови 3,522.020 динари.

Реализацијата на електрична енергија сразмерно во 1957 год. е значитно поголема, бидејќи бројот на потрошувачите нарасна така и потрошувачката на електрична енергија расте од ден на ден.

Основните средства за разлика од 1957 година се наголемени и изнесуваат 76,065.457 дин. Ова зголемување се должи на тоа дека претпријатието во 1958 год. ги прими сите електромрежи, далекуводи и Т. С. од подрачјето на општината. (2)

БИЛАНС

НА ЕЛЕКТРО-ДИСТРИБУТИВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СВЕТЛОСТ“, НЕГОТИНО

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1953 година			на 31 декември 1953 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	60.466	1.	Фонд на основните средства	60.466
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	3.663
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	—	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	67
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	—
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	2.806	5.	Фонд на обртните средства	26
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	2.909	7.	Резервен фонд и други фондови	249
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	32
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	1.872	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	—
9.	Друга актива	74	10.	Добавувачи и други обврски	3.011
			11.	Друга пасива	613
ВКУПНО:		68.127	ВКУПНО:		68.127

БИЛАНС

НА ПРОДАВНИЦИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ТРЕСКА“ — СКОПЈЕ

Активa			Пасивa		
на 31 декември 1953 година			на 31 декември 1953 година		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни средства			А. Извори на основните средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства	7
2.	Парични средства на основ. средства	—	2.	Други извори на основните средства	—
Б. Средства на заедничката потрошувачка			Б. Извори на средствата на заедничката потрошувачка		
3.	Средства на заедничката потрошувачка	176	3.	Фонд на заедничката потрошувачка	1
4.	Парични средства на заедничката потрошувачка	—	4.	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	176
В. Обртни средства			В. Извори на обртните средства		
5.	Вкупни обртни средства	11.964	5.	Фонд на обртните средства	10.187
Г. Издвоени средства			Г. Резервен фонд и други фондови		
6.	Парични средства на резервниот фонд и на другите фондови	9	7.	Резервен фонд и други фондови	—
7.	Парични средства на нераспределените средства	—	8.	Извори на нераспределените средства	2.583
Д. Средства во пресметката и друга актива			Д. Извори на средствата во пресметката и друга пасива		
8.	Купувачи и други побарувања	10.001	9.	Краткорочни кредити за обртни средства	39.811
9.	Друга актива	45.940	10.	Добавувачи и други обврски	937
			11.	Друга пасива	14.388
ВКУПНО:		68.090	ВКУПНО:		68.090